

Службен весник

на Република Македонија

Број 121

30 јуни 2016, четврток

година LXXII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2993. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2016 година	4	2997. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во катастарот на недвижности	5
2994. Одлука за висината на трошоците за категоризација на угостителските објекти за сместување, надоместокот на членовите на Комисијата за категоризација на угостителските објекти и надоместокот на членовите на Комисијата за надзор над работата на комисијата за категоризација на угостителските објекти	4	2998. Одлука за давање на согласност на Годишната сметка на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура „Македонски железници“ - Скопје за 2015 година	6
2995. Одлука за давање согласност на Одлуката за започнување на постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за реконструкција, санација и доградба на мала хидроелектрична централа „Глажња“	5	2999. Одлука за давање на согласност на одлуката за покривање на загубата од работењето на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура „Македонски железници“ - Скопје за 2015 година	6
2996. Одлука за давање согласност за отуѓување на градежно земјиште со право на сопственост на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје	5	3000. Одлука за давање согласност на Годишниот извештај за работењето на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура „Македонски железници“ - Скопје за 2015 година	6
		3001. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Град Скопје	6
		3002. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Град Скопје	7

	Стр.		Стр.
3003. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Град Скопје.....	7	3024. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на ДСУПУ „Лазар Личеноски“ Скопје.....	14
3004. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Град Скопје.....	7	3025. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на ДУФК „Методи Митевски Брицо“ Скопје.....	15
3005. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Град Скопје.....	8	3026. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на ЦОР „Партенија Зографски“ Скопје.....	15
3006. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Град Скопје.....	8	3027. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на ДУРДМОВ „Димитар Влахов“ Скопје.....	16
3007. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Град Скопје.....	8	3028. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на ЦСО „Св.Наум Охридски“ Скопје.....	16
3008. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Град Скопје.....	9	3029. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на ДМУ „Тодор Скаловски – Тетоец“ Тетово.....	16
3009. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Град Скопје.....	9	3030. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на ДМУЦ „Сергеј Михајлов“ Штип.....	17
3010. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Град Скопје.....	9	3031. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Државно музичко училиште – Битола.....	17
3011. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Град Скопје.....	10	3032. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на ДСУ „Искра“ - Штип.....	17
3012. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Град Скопје.....	10	3033. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на ДСУ „Спортска академија“ Скопје.....	18
3013. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Град Скопје.....	11	3034. Одлука за востановување на ознака на прописите на Европската Унија во законите со кои се врши усогласување со правото на Европската Унија.....	18
3014. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Град Скопје.....	11	3035. Програма за дополнување на Програмата за едукација на лекари и медицински персонал и за кофинансирање на специјализација, односно супспецијализација на здравствените работници и здравствени соработници вработени во приватни здравствени установи, други правни лица и невработени за 2016 година.....	19
3015. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Град Скопје.....	11	3036. Програма за дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2016 година.....	22
3016. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Град Скопје.....	12	3037. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за увид во даночни акти.....	22
3017. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Град Скопје.....	12	3038. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за изземање на службено лице.....	25
3018. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Град Скопје.....	12		
3019. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Град Скопје.....	13		
3020. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Град Скопје.....	13		
3021. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Град Скопје.....	13		
3022. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Град Скопје.....	14		
3023. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на ДМБУЦ „Илија Николовски - ЛУЈ“ Скопје.....	14		

	Стр.		Стр.
3039. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за враќање на повеќе или погрешно наплатен данок	28	3053. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	69
3040. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за продолжување на рокот за поднесување на даночна пријава	31	3054. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	72
3041. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за враќање во поранешна состојба.....	34	3055. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со топлинска енергија.	76
3042. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за изземање на стручно лице	37	3056. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија	78
3043. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за добивање на обврзувачка согласност.....	40	3057. Одлука за одобрување на регулиран максимален приход, регулирана просечна тарифа и тарифи за пресметковни елементи за вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија за ЕВН Електростопанство на Македонија АД за дистрибуција и снабдување со електрична енергија Скопје за 2016 година.....	81
3044. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за продолжување на доспеаноста на плаќањето на данок кога постојат сериозни сомневања во правилноста на даночното решение или кога доспеаноста за даночниот обврзник би претставувала нарушување на неговото постоење поради објективни околности кои настанале непосредно пред доставување на барањето	43	3058. Одлука за одобрување на регулиран максимален приход и цена за вршење на регулираната енергетска дејност снабдување со електрична енергија на тарифни потрошувачи и снабдување во краен случај со електрична енергија на ЕВН Македонија АД Скопје за 2016 година.....	81
3045. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за одлагање на плаќање на даночен долг.....	46	3059. Одлука за одобрување на регулиран максимален приход и цена за вршење на регулираната енергетска дејност производство на електрична енергија на АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА – Скопје за 2016 година	82
3046. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за промена на бројот на преостанати рати кај одложено плаќање на даночен долг	49	3060. Одлука за одобрување на регулиран максимален приход за вршење на регулирана енергетска дејност производство на електрична енергија на АД ТЕЦ НЕГОТИНО за 2016 година	83
3047. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за замена на гаранцијата за обезбедување на плаќање на даночниот долг..	52	3061. Одлука за одобрување на регулиран максимален приход и регулирана просечна тарифа за 2016 година за вршење на регулираната енергетска дејност организирање и управување со пазарот на електрична енергија на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, АД МЕПСО - СКОПЈЕ – Скопје.....	83
3048. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за бришење на залог воспоставен во постапка на присилна наплата	55	3062. Одлука за одобрување на регулиран максимален приход, просечна тарифа и тарифи за пресметковни елементи за вршење на регулираната енергетска дејност пренос на електрична енергија на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, АД МЕПСО - Скопје за 2016 година.....	84
3049. Листи на стоки за второ полугодие од 2016 година за кои ќе се користи принципот на распределба „прв дојден, прв корисник“ (first come, first served) од Европската заедница, Република Турција, Украина, Норвешка и Швајцарската конфедерација.....	58	Огласен дел	1-28
3050. Правилник за поблиските услови кои треба да ги исполнува откупвачот на тутун за упис во регистарот на откупвачи на тутун	63		
3051. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија	63		
3052. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија	66		

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**2993.**

Врз основа на член 47 став (6) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16 и 53/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.6.2016 година, донесе

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА, КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА ЗА 2016 ГОДИНА

Член 1

Во Уредбата за поблиските критериуми за директните плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.2/16, 27/16, 50/16, 68/16, 99/16 и 112/16) во членот 2 ставот (2) по подмерката 1.18. се додава нова подмерка 1.19. која гласи:

1.19.	Директни плаќања за произведена и предадена оризова арпа од реколтата 2015 година во регистрирани откупни претпријатија	- Корисници на оваа подмерка се земјоделски стопанства кои имаат остварено производство од оризова арпа од реколтата 2015 година а ќе го предадат во регистрирани откупни претпријатија за откуп во период од 1 јули до 31 јули 2016 година и кои имале стекнато статус на корисници од подмерката 1.1. согласно Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2015 година. - При пресметка на директните плаќања се земаат во предвид само количините кои не надминуваат 5,5 тони по хектар. - Висината на директните плаќања изнесува 5,00 ден/кг за пријавени производни капацитети со ориз до 2 хектари, 4,00 ден/кг за пријавени производни капацитети со ориз од 2,0001 хектари до 10 хектари и 3,00 ден/кг за пријавени производни капацитети со ориз над 10 хектари.
-------	---	--

Член 2

По точката 5 се додава нова точка 6 која гласи:

„6. За подмерката 1.19. од член 2 став (2) од оваа уредба крајниот рок за поднесување на барања е 31 август 2016 година.“

Член 3

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5062/1
24 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2994.

Врз основа на член 27-д ставови 1 и 2 од Законот за угостителската дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/04, 89/08, 115/10, 53/11, 141/12, 164/13, 187/13, 166/14, 199/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16 и 71/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 24.6.2016 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА УГОСТИТЕЛСКИТЕ ОБЈЕКТИ ЗА СМЕСТУВАЊЕ, НАДОМЕСТОКОТ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА КОМИСИЈАТА ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА УГОСТИТЕЛСКИТЕ ОБЈЕКТИ И НАДОМЕСТОКОТ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА КОМИСИЈАТА ЗА НАДЗОР НАД РАБОТАТА НА КОМИСИЈАТА ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА УГОСТИТЕЛСКИТЕ ОБЈЕКТИ

Член 1

Со оваа одлука се определува висината на трошоците за категоризација на угостителските објекти за сместување, надоместокот на членовите на Комисијата за категоризација на угостителските објекти и надоместокот на членовите на Комисијата за надзор над работата на Комисијата за категоризација на угостителски објекти.

Член 2

Трошоците за категоризација на угостителските објекти за сместување се надоместуваат за користење патничко моторно возило.

Трошоците за категоризација на угостителските објекти за сместување подносителот на барањето за категоризација ги плаќа однапред, на сметка на Буџетот на Република Македонија и тоа за:

- Градот Скопје и населените места во околината на градот - 500 денари;
- градовите и населените места кои се оддалечени од градот Скопје до 100 км - 1000 денари и
- за градовите и населените места кои се оддалечени од градот Скопје над 100 км - 2000 денари.

Член 3

Надоместокот за членовите на Комисијата за категоризација на угостителските објекти, за извршена категоризација, се пресметуваат во висина од:

- 400,00 денари за секој член на Комисијата за секоја извршена категоризација, за определена категорија од една ѕвезда;
- 800,00 денари за секој член на Комисијата за секоја извршена категоризација, за определена категорија од две ѕвезди;
- 1000,00 денари за секој член на Комисијата за секоја извршена категоризација, за определена категорија од три ѕвезди;
- 1200,00 денари за секој член на Комисијата за секоја извршена категоризација, за определена категорија од четири ѕвезди и
- 1500,00 денари за секој член на Комисијата за секоја извршена категоризација, за определена категорија од пет ѕвезди.

Член 4

Надоместокот за членовите на Комисијата за надзор над работата на Комисијата за категоризација на угостителските објекти, за извршениот надзор, се пресметуваат во висина од 1000,00 денари за секој член на Комисијата за надзор, за секој извршен надзор над работата на Комисијата за категоризација.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2964/1
24 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2995.

Врз основа на член 17 став 5 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА, САНАЦИЈА И ДОГРАДБА НА МАЛА ХИДРОЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА „ГЛАЖЊА“

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за започнување на постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за реконструкција, санација и доградба на мала хидроелектрична централа „Глажња“, со бр. 0202-2071 од 15.6.2016 година, донесена од Одборот на директори на Акционерското друштво Водостопанство на Република Македонија во државна сопственост, Скопје, на седницата, одржана на 15.6.2016 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2988/1
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2996.

Врз основа на член 87 став 6 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15 и 30/16), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 24.6.2016 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ОТУЃУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СО ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА - СКОПЈЕ

Член 1

Се дава согласност на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје, да го отуѓи градежното земјиште од ГП 3.1, на кое е изграден станбено-деловен објект на булевар „Трета Македонска Бригада“, кое претставува:

- КП бр. 1768/19 со површина од 4104 м2 Кисела Вода 2, на бул. „Трета Македонска Бригада“, евидентирано во Имотен лист бр. 106094, КО Кисела Вода 2.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4022/1
24 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2997.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 24.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижни ствари на ул. „Љубо Божиновски“ бр. 82 на КП бр. 1618/1 на КО Тетово 1 и тоа:

- број на зграда 4, намена на зграда и друг објект А1-3, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 40 м2 и

- број на зграда 4, намена на зграда и друг објект А1-3, влез 1, кат 1, стан 1, намена на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 42 м2, во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4378/1
24 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2998.

Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 24.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА „МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ“ - СКОПЈЕ ЗА 2015 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната сметка на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура „Македонски железници“ - Скопје за 2015 година, бр. 02-912/1-2 од 25.2.2016 година, усвоена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 25.2.2016 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4480/1
24 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

2999.

Врз основа на член 11 точка 3 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 24.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ЗАГУБАТА ОД РАБОТЕЊЕТО НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА „МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ“ - СКОПЈЕ ЗА 2015 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за покривање на загубата од работењето на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура „Македонски железници“ - Скопје за 2015 година, бр. 02-912/1-3 од 25.2.2016 година, усвоена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 25.2.2016 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4480/2
24 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

3000.

Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 24.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА „МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ“ - СКОПЈЕ ЗА 2015 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишниот извештај за работењето на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура „Македонски железници“ - Скопје за 2015 година, бр. 02-2353/2 од 20.5.2016 година, усвоен од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 20.5.2016 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4480/3
24 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

3001.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ГРАД СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единечна цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.6)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Град Скопје, за потребите на СУГС „Шаип Јусуф“.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Град Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4720/1
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

3002.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ГРАД СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единечна цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.6)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Град Скопје, за потребите на СУГС „Раде Јовчевски Корчагин“.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Град Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4720/2
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

3003.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ГРАД СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единечна цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.6)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Град Скопје, за потребите на СУГС „Никола Карев“.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Град Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4720/3
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

3004.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ГРАД СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единечна цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.6)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Град Скопје, за потребите на СУГС „Зеф Љуш Марку“.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Град Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4720/4
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3005.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ГРАД СКОПЈЕ****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единечна цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.6)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Град Скопје, за потребите на СУГСГ „Јосип Броз Тито“.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Град Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4720/5
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3006.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ГРАД СКОПЈЕ****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единечна цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.6)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Град Скопје, за потребите на СУГСГ „Орце Николов“.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Град Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4720/6
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3007.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ГРАД СКОПЈЕ****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единечна цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.6)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Град Скопје, за потребите на СУГС „Кочо Рацин“.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Град Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4720/7
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3008.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ГРАД СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единечна цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.6)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Град Скопје, за потребите на СУГС „Панче Арсовски“.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Град Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4720/8
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3009.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ГРАД СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единечна цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.6)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Град Скопје, за потребите на СУГС „Браќа Миладиновци“.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Град Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4720/9
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3010.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ГРАД СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единечна цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.6)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Град Скопје, за потребите на СУГС „Георги Димитров“.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Град Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4720/10
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3011.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ГРАД СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единечна цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.6)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Град Скопје, за потребите на СМУГС „Д-р Панче Караџов“.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Град Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4720/11
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3012.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ГРАД СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единечна цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.6)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Град Скопје, за потребите на СЕПУГС „Васил Антевски Дрен“.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Град Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4720/12
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3013.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ГРАД СКОПЈЕ****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единечна цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.6)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Град Скопје, за потребите на СЕПУГС „Арсени Јовков“.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Град Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4720/13
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3014.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ГРАД СКОПЈЕ****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единечна цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.6)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Град Скопје, за потребите на СУГС „Цветан Димов“.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Град Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4720/14
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3015.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ГРАД СКОПЈЕ****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единечна цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.6)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Град Скопје, за потребите на СУГС „Лазар Танев“.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Град Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4720/15
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

3016.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ГРАД СКОПЈЕ****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единечна цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.6)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Град Скопје, за потребите на СУГС „Марија Кири Склодовска“.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Град Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4720/16
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

3017.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ГРАД СКОПЈЕ****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единечна цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.6)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Град Скопје, за потребите на СГГУГС „Здравко Цветковски“.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Град Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4720/17
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

3018.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ГРАД СКОПЈЕ****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единечна цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.6)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Град Скопје, за потребите на СУГС „8-ми Септември“.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Град Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4720/18
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

3019.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ГРАД СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единична цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.6)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Град Скопје, за потребите на СУГС „Владо Тасевски“.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Град Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4720/19
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

3020.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ГРАД СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единична цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.6)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Град Скопје, за потребите на СУГС „Димитар Влахов“.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Град Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4720/20
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

3021.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ГРАД СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единечна цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.6)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Град Скопје, за потребите на СЕТУГС „Михајло Пупин“.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Град Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4720/21
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3022.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ГРАД СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единечна цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.6)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Град Скопје, за потребите на АСУЦ „Боро Петрушевски“.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Град Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4720/22
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3023.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ДМБУЦ „ИЛИЈА НИКОЛОВСКИ - ЛУЈ“ СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единечна цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.6)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на ДМБУЦ „Илија Николовски - ЛУЈ“ Скопје.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на ДМБУЦ „Илија Николовски - ЛУЈ“ Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4735/1
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3024.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 донесе

**ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ДСУПУ
„ЛАЗАР ЛИЧЕНОСКИ“ СКОПЈЕ**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единечна цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.б)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на ДСУПУ „Лазар Личеноски“ Скопје.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на ДСУПУ „Лазар Личеноски“ Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4735/2
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

3025.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 донесе

**ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ДУФК
„МЕТОДИ МИТЕВСКИ БРИЦО“ СКОПЈЕ**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единечна цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.б)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на ДУФК „Методија Митевски Брицо“ Скопје.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на ДУФК „Методи Митевски Брицо“ Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4735/3
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

3026.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 донесе

**ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЦОР
„ПАРТЕНИЈА ЗОГРАФСКИ“ СКОПЈЕ**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единечна цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.б)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на ЦОР „Партенија Зографски“ Скопје.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на ЦОР „Партенија Зографски“ Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4735/4
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

3027.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ДУРДМОВ „ДИМИТАР ВЛАХОВ” СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единична цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.6)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на ДУРДМОВ „Димитар Влахов” Скопје.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на ДУРДМОВ „Димитар Влахов” Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-4735/5
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

3028.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЦСО „СВ. НАУМ ОХРИДСКИ” СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единична цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.6)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на ЦСО „Св.Наум Охридски” Скопје.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на ЦСО „Св.Наум Охридски” Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-4735/6
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

3029.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ДМУ „ТОДОР СКАЛОВСКИ –ТЕТОЕЦ“ ТЕТОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единична цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.6)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на ДМУ „Тодор Скаловски –Тетоец“ Тетово.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на ДМУ „Тодор Скаловски –Тетоец“ Тетово, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4735/7
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

3030.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ДМУЦ „СЕРГЕЈ МИХАЈЛОВ“ ШТИП

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Реден број	НАСЛОВ НА КНИГА	ИСБН	КОЛИЧИНА	Единечна цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.6)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на ДМУЦ „Сергеј Михајлов“ Штип.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на ДМУЦ „Сергеј Михајлов“ Штип, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4735/8
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

3031.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ДРЖАВНО МУЗИЧКО УЧИЛИШТЕ – БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар и тоа:

Реден број	Наслов на книга	ИСБН	Количина	Единечна цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.6)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Државно музичко училиште - Битола.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на Државното музичко училиште - Битола, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4735/9
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

3032.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“, бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ДСУ „ИСКРА“ - ШТИП

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар и тоа:

Реден број	Наслов на книга	ИСБН	Количина	Единечна цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.6)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на ДСУ „Искра“ - Штип.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на ДСУ „Искра“ - Штип, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4735/10
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3033.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“, бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ДСУ
„СПОРТСКА АКАДЕМИЈА“ СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар и тоа:

Реден број	Наслов на книга	ИСБН	Количина	Единечна цена во денари
1.	КАТАЛОГ: КАПИТАЛНИ КНИГОИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ	978-608-4544-41-8 (т.б)	1	270,928

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на ДСУ „Спортска академија“ Скопје.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на ДСУ „Спортска академија“ Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4735/11
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3034.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15), а во врска со член 68 од Законот за ратификација на Спогодбата за стабилизација и асоцијација меѓу Република Македонија и Европските заедници и нивните земји – членки („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/01), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 24.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ВОСТАНОВУВАЊЕ НА ОЗНАКА НА ПРОПИ-
СИТЕ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА ВО ЗАКОНИТЕ
СО КОИ СЕ ВРШИ УСОГЛАСУВАЊЕ СО ПРАВОТО
НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА

Член 1

Со оваа одлука се востановува ознака на прописите на Европската унија во законите со кои се врши усогласување со правото на Европската унија, заради исполнување на обврските на Република Македонија кои произлегуваат од Спогодбата за стабилизација и асоцијација меѓу Република Македонија и Европските заедници и нивните земји–членки, како и се утврдува начинот на нејзината употреба.

Член 2

Законите со кои се врши усогласување со прописите на Европската унија, се означуваат со (*) како фуснота која се става на крајот на насловот, а во текстот на фуснотата се наведува појаснување кое содржи назив и CELEX број на прописот односно прописите на Европската унија со кои се усогласува законот, и тоа: „Со овој закон се врши усогласување со прописот/прописите на Европската унија (наслов), број (CELEX број)“.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4847/1
24 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3035.

Врз основа на член 41 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 209/15) и член 150-г став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16 и 37/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.6.2016 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЕДУКАЦИЈА НА ЛЕКАРИ И МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ И ЗА КОФИНАНСИРАЊЕ НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА, ОДНОСНО СУСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ И ЗДРАВСТВЕНИТЕ СОРАБОТНИЦИ ВРАБОТЕНИ ВО ПРИВАТНИ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ, ДРУГИ ПРАВНИ ЛИЦА И НЕВРАБОТЕНИ ЗА 2016 ГОДИНА

1. Во Програмата за едукација на лекари и медицински персонал и за кофинансирање на специјализација, односно супспецијализација на здравствените работници и здравствените соработници вработени во приватни здравствени установи, други правни лица и невработени за 2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/16), во делот „1. ВОВЕД“, во точката „V. КОФИНАНСИРАЊЕ НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА, ОДНОСНО СУСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ И ЗДРАВСТВЕНИТЕ СОРАБОТНИЦИ ВРАБОТЕНИ ВО ПРИВАТНИ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ, ДРУГИ ПРАВНИ ЛИЦА И НЕВРАБОТЕНИ“, во став 4, по третата табела, се додаваат две нови табели, кои гласат:

”

Специјализација по акушерство и гинекологија за матични лекари

Општина	Назив на специјализација	Вкупно слободни места за специјализација	Потребни финансиски средства за цел специјалистички стаж (евра)	Потребни финансиски средства за 2016 година
Аеродром	Акушерство и гинекологија	4	6960	1392
Арачиново	Акушерство и гинекологија	1	6960	1392
Берово	Акушерство и гинекологија	1	10440	2088
Битола	Акушерство и гинекологија	1	10440	2088
Боговиње	Акушерство и гинекологија	1	10440	2088
Босилово	Акушерство и гинекологија	1	10440	2088
Брвеница	Акушерство и гинекологија	1	10440	2088
Бутел	Акушерство и гинекологија	2	10440	2088
Василево	Акушерство и гинекологија	1	10440	2088
Велес	Акушерство и гинекологија	1	10440	2088
Виница	Акушерство и гинекологија	1	10440	2088
Врапчиште	Акушерство и гинекологија	1	10440	2088
Гази Баба	Акушерство и гинекологија	3	6960	1392
Гевгелија	Акушерство и гинекологија	1	10440	2088
Гостивар	Акушерство и гинекологија	1	10440	2088

Демир Капија	Акушерство и гинекологија	1	10440	2088
Демир Хисар	Акушерство и гинекологија	1	10440	2088
Долнени	Акушерство и гинекологија	1	10440	2088
Желино	Акушерство и гинекологија	1	10440	2088
Јегуновце	Акушерство и гинекологија	1	10440	2088
Карпош	Акушерство и гинекологија	2	6960	1392
Кисела Вода	Акушерство и гинекологија	2	6960	1392
Крушево	Акушерство и гинекологија	1	10440	2088
Липково	Акушерство и гинекологија	1	10440	2088
Македонски Брод	Акушерство и гинекологија	1	10440	2088
Ново Село	Акушерство и гинекологија	1	10440	2088
Охрид	Акушерство и гинекологија	1	10440	2088
Прилеп	Акушерство и гинекологија	2	10440	2088
Пробиштип	Акушерство и гинекологија	1	10440	2088
Сарај	Акушерство и гинекологија	1	10440	2088
Струмица	Акушерство и гинекологија	1	10440	2088
Студеничани	Акушерство и гинекологија	1	6960	1392
Теарце	Акушерство и гинекологија	1	10440	2088
Чаир	Акушерство и гинекологија	1	6960	1392
Чашка	Акушерство и гинекологија	1	10440	2088
Чучер - Сандево	Акушерство и гинекологија	1	6960	1392
Шуто Оризари	Акушерство и гинекологија	2	10440	2088
Вкупно		47	€ 358,440.00 22.044.060 денари	€ 71,688.00 4.408.812 денари

Други специјализации за други установи

Општина	Назив на ЈЗУ	Назив на специјализација	Вкупно слободни места за специјализација	Потребни финансиски средства за цел специјалистички стаж (евра)	Потребни финансиски средства за 2016 година
Битола	КБ Битола	Медицинска нуклеарна физика	1	2310	770
Велес	ОБВелес	Анестезиологија со интензивно лекување	2	18560	3712
Гевгелија	ОБГевгелија	Урологија	1	8160	1632
	ОБГевгелија	Интерна медицина	1	3360	672
	ОБГевгелија	Кардиологија	1	5600	1120
	ОБГевгелија	Инфективни болести	1	2880	576
	ОБГевгелија	Гастроентерохепатологија	1	3360	672
	ОБГевгелија	Општа хирургија	1	6800	1360
	ОБГевгелија	Анестезиологија со интензивно лекување	2	18560	3712
Гостивар	ОБ Гостивар	Инфективни болести	1	2880	576
Кавадарци	ОБ Кавадарци	Анестезиологија со интензивно лекување	3	27840	5568

Кочани	ОБ Кочани	Акушерство и гинекологија	1	5800	1160
	ОБ Кочани	Општа хирургија	1	6800	1360
	ОБ Кочани	Радиологија	1	4000	800
	ОБ Кочани	Урологија	1	8160	1632
Охрид	ОБ Охрид	Педијатрија	1	2880	576
Струмица	ОБ Струмица	Анестезиологија со интензивно лекување	1	9280	1856
	ОБ Струмица	Инфективни болести	1	2880	576
	ОБ Струмица	Патолошка анатомија	1	7680	1536
	ОБ Струмица	Урологија	1	5440	1088
Тетово	КБ Тетово	Гастроентерохепатологија	1	3360	672
Штип	КБ Штип	Медицинска нуклеарна физика	1	2310	770
	КБ Штип	Нуклеарна медицина	1	3200	640
	КБ Штип	Радиотерапија	1	5600	1120
Скопје	ГОВ 8-ми септември	Медицинска нуклеарна физика	1	2310	770
	УК за гинекологија и акушерство	Анестезиологија со интензивно лекување	5	17400	3480
	УК за гинекологија и акушерство	Педијатрија	5	14400	2880
	УК за радиотерапија и онкологија	Медицинска нуклеарна физика	1	2310	770
Вкупно			40	€ 204,120.00	€ 42,056.00
				12.553.380 денари	2.586.444 денари

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”

Бр. 42-5053/1
24 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3036.

Врз основа на член 29 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 209/15), член 7 ставови (3) и (4) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16 и 53/16), член 51 од Законот за тутун и тутунски производи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/06, 88/08, 31/10, 36/11, 53/11, 93/13, 99/13, 164/13, 151/14, 193/15, 213/15 и 39/16), член 12 од Законот за виното („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/10, 53/11, 6/12, 23/13, 106/13, 188/13, 149/15 и 39/16) и член 53 од Законот за сточарството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 116/10, 23/13, 149/15 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.6.2016 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО
ЗА 2016 ГОДИНА**

I

Во Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.2/16, 68/16, 71/16, 90/16, 100/16 и 112/16) во делот II во табелата по подмерка 1.18 се додаваат нова подмерка 1.19. која гласи:

1.19.	Директни плаќања за произведена и предадена оризова арпа од реколта 2015 година во регистрирани откупни претпријатија
-------	---

II

Во делот XV, во табелата, по редот 6 се додава нов ред 7 кој гласи:

	1.19.	септември 2016
--	-------	----------------

III

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5061/1
24 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

3037.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за даночна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/06, 88/08, 159/08, 105/09, 133/09, 145/10, 171/10, 53/11, 39/12, 84/12, 187/13, 15/15, 97/15, 129/15, 154/15 и 23/16), министерот за финансии, донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА УВИД
ВО ДАНОЧНИ АКТИ**

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за увид во даночни акти.

Член 2

Барањето за увид во даночни акти се поднесува на образец на хартија во бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на образецот на барањето од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог, кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува со отпочнувањето на примената на Законот за изменување и дополнување на Законот за даночна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/16).

Бр. 20-4189/1
24 јуни 2016 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р **Кирил Миноски**, с.р.

ПРИЛОГ

БАРАЊЕ
за увид во даночни акти

* Пополнува Управа за јавни приходи

ЕДБ / ЕМБГ	
Назив / Име и презиме на барателот	
Адреса на седиште / живеалиште	
Телефон	
е-пошта	

Датум и
број на
прием

ПОДАТОЦИ ЗА ПОЛНОМОШНИК

Назив / Име и презиме			
ЕДБ / ЕМБГ			
Адреса			
	е-Пошта		Телефон

ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕДМЕТ

Предмет	Број		Датум	
Основ на барањето				

АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА

Износ			
Начин на уплата	☐ Преку образец ПП50 * задолжително приложете го наредбата "ПП50"	☐ Преку системот eNAPSYS - Трансакциски код	
			* прашајте СМС порака на бројот 144 166 со текстот: TM Име Презиме Износ

ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЧОТ

Назив / Име и презиме			
ЕДБ		Датум на пополнување	
Својство		Потпис	

ПОДАТОЦИ ЗА ПОТПИСНИКОТ

Име и презиме			
ЕМБГ		Датум на пополнување	
Својство		Потпис	

* Пополнува Управа за јавни приходи

Податоци за
обработката

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

Во Барањето задолжително се внесуваат податоците за: Единствен даночен број, односно Единствен матичен број на граѓанинот, Назив / Име и презиме на барателот, адреса на седиште / живеалиште, телефон и е-пошта на даночниот обврзник кој го поднесува барањето. При пополнување на барањето, податоците внесете ги читливо и целосно, во точно означените полиња. Не впишувајте ништо во полињата кои ги пополнува Управата за јавни приходи.

Податоци за полномошник

- **Назив / Име и презиме** - впишете го Називот на субјектот, правното лице, односно името и презимето на физичкото лице кое е ополномоштено да врши увид во предметот.
- **ЕДБ / ЕМБГ** - впишете го Единствениот даночен број, Единствениот матичен број на граѓанинот
- **Адреса / телефон / е-пошта** - впишете ја адресата, телефонски број или е-Пошта за контакт.

Податоци за предмет

Во Барањето за увид во даночни акти задолжително се наведува број и датум на предметот во кој се бара увид, основ на барањето со кратко образложение.

Административна такса

Во полето „Износ“ се внесува висината на административната такса во вкупен износ од 50 денари. Во полето „Начин на уплата“ со „X“ се означува начинот на кој е извршена уплатата.

Административната такса може да ја платите на уплатница Налог ПП 50 или преку мобилен телефон со праќање на СМС порака (систем eNAPSYS) на бројот 144 166 со текст “TM Ime Prezime Iznos”.

По праќањето на пораката повратно добивате Трансакциски код (кој се состои од 10 бројки), во кој случај во Барањето задолжително го наведувате трансакцискиот код.

Податоци за составувачот и потписникот

Се пополнуваат податоците за составувачот и потписникот на Барањето.

3038.

Врз основа на член 6-а став (5) од Законот за даночна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/06, 88/08, 159/08, 105/09, 133/09, 145/10, 171/10, 53/11, 39/12, 84/12, 187/13, 15/15, 97/15, 129/15, 154/15 и 23/16), министерот за финансии донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗЗЕМАЊЕ
НА СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за изземање на службено лице.

Член 2

Барањето за изземање на службено лице се поднесува на образец на хартија во бела боја во А4 формат. Формата и содржината на образецот на барањето од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог, кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува со отпочнувањето на примената на Законот за изменување и дополнување на Законот за даночна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/16).

Бр. 20-4190/1
24 јуни 2016 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р **Кирил Миноски**, с.р.

ПРИЛОГ

БАРАЊЕ
за изземање на службено лице

* Пополнува Убрана за јавни приходи

ЕДБ / ЕМБГ	
Назив / Име и презиме на барателот	
Адреса на седиште / живеалиште	
Телефон	
е-пошта	

Датум и
број на
прием

ПОДАТОЦИ ЗА СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ / ЛИЦА ЗА КОИ СЕ БАРА ИЗЗЕМАЊЕ

Име и презиме на службено лице / лица	
Организациона единица	
Број на предмет	

* Изземање може да се бара доколку постојат околности кои ја доведуваат во прашање објективноста и нејтралноста на службеното лице во предметот. За изземање одлучува надлежната организациона единица на УП со решение.

ПРИЧИНА ЗА ИЗЗЕМАЊЕ

☐ Странка во предмет	☐ Полномошник	☐ Припадник
☐ Сопственик	☐ Сообврзник	☐ Законски застапник

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРИЧИНАТА ЗА ИЗЗЕМАЊЕ

АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА

Износ		
Начин на уплата	☐ Преку образец ПП50 * задолжително приложете го наредбата "ПП50"	☐ Преку системот eNAPSYS - Трансакциски код * пратете СМС порака на бројот 144 166 со текстот: TM Име Презиме Износ

ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЧОТ

Назив / Име и презиме			
ЕДБ		Датум на пополнување	
Својство		Потпис	

ПОДАТОЦИ ЗА ПОТПИСНИКОТ

Име и презиме			
ЕМБГ		Датум на пополнување	
Својство		Потпис	

* Пополнува Убрана за јавни приходи

Податоци за
обработката

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

Во Барањето задолжително се внесуваат податоците за: Единствен даночен број, односно Единствен матичен број на граѓанинот, Назив / Име и презиме на барателот, адреса на седиште / живеалиште, телефон и е-пошта на даночниот обврзник кој го поднесува барањето. При пополнување на барањето, податоците внесете ги читливо и целосно, во точно означените полиња. Не впишувајте ништо во полињата кои ги пополнува Управата за јавни приходи. Износите се исказуваат во денари, без дени.

Податоци за службено лице / лица за кое се бара изземање

Се внесуваат податоци за службеното лице; име презиме; организационата единица и број на предметот за кој се бара изземање.

Причини за изземање

Причините за изземање се утврдени согласно член ба од Законот за даночна постапка.

Образложение на причината за изземање

Причината поради кое го поднесувате барањето за изземање на службено лице, мора да биде образложена.

Административна такса

За поднесување на Барањето за изземање на службено лице предвидено е плаќање на административни такси во вкупен износ од 300 денари, односно 50 денари за барањето и 250 денари за решението. Административната такса може да ја платите на уплатница Налог ПП 50 или преку мобилен телефон со праќање на СМС порака (систем eNAPSYS) на бројот 144 166 со текст "TM Име Prezime Iznos". По праќањето на пораката повратно добивате Трансакциски код (кој се состои од 10 бројки), во кој случај во Барањето задолжително го наведуваат трансакцискиот код.

Податоци за составувачот и потписникот

Се пополнуваат податоците за составувачот и потписникот на Барањето.

3039.

Врз основа на член 28 став (2) од Законот за даночна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/06, 88/08, 159/08, 105/09, 133/09, 145/10, 171/10, 53/11, 39/12, 84/12, 187/13, 15/15, 97/15, 129/15, 154/15 и 23/16), министерот за финансии, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ВРАЌАЊЕ НА ПОВЕЌЕ
ИЛИ ПОГРЕШНО НАПЛАТЕН ДАНОК

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за враќање на повеќе или погрешно наплатен данок.

Член 2

Барањето за враќање на повеќе или погрешно наплатен данок се поднесува на образец на хартија во бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на образецот на барањето од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог, кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува со отпочнувањето на примената на Законот за изменување и дополнување на Законот за даночна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/16).

Бр. 20-4191/1
24 јуни 2016 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р **Кирил Миноси**, с.р.

БАРАЊЕ
за враќање на повеќе или погрешно
наплатен данок**ПРИЛОГ**

* Пополнува Удара за јавни приходи

☐ Погрешно наплатен данок☐ Повеќе наплатен данокДатум и
број на
приемИсправка на
УП-УН-3.2-39

Број

ПОДАТОЦИ ЗА ДАНОЧНИОТ ОБВРЗНИК

ЕДБ / ЕМБГ			
Назив / Име и презиме			
Адреса на седиште / живеалиште			
	е-Пошта	Телефон	

ПОДАТОЦИ ЗА ВИД НА ДАНОК ЗА КОЈА СЕ БАРА ВРАЌАЊЕ НА ПОВЕЌЕ ИЛИ ПОГРЕШНО НАПЛАТЕН ДАНОК

Вид на данок	Износ за враќање	Датум на уплата

ПОДАТОЦИ ЗА БАНКАРСКА СМЕТКА ЗА ВРАЌАЊЕ НА ДАНОК

Трансакциска сметка	
Депонент банка	

АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА

Износ		
Начин на уплата	☐ Преку образец ПП50 * задолжително приложете го до наредбата "ПП50"	☐ Преку системот eNAPSYS - Трансакциски код * прашајте СМС порака на бројот 144 166 со текстов: IM Име Презиме Износ

ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЧОТ

Назив / Име и презиме			
ЕДБ		Датум на пополнување	
Својство		Потпис	

ПОДАТОЦИ ЗА ПОТПИСНИКОТ

Име и презиме			
ЕМБГ		Датум на пополнување	
Својство		Потпис	

* Пополнува Удара за јавни приходи

Податоци за
обработката

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

При пополнување на барањето, податоците внесете ги читливо и целосно, во точно означените полиња. Не впишувајте ништо во полињата кои ги пополнува Управата за јавни приходи. Износите се искажуваат во денари, без дени.

Податоци за даночниот обврзник

- **Даночен број / ЕМБГ** – внесете го Даночниот број, односно Единствениот матичен број на граѓанинот (ЕМБГ).
- **Скратен назив / Име и презиме и адреса на седиште / живеалиште за контакт** – внесете го називот, односно името и презимето, адреса на седиште односно живеалиште за контакт, е-пошта и телефон.

Податоци за вид на данок за кој се бара враќање на повеќе или погрешно наплатен данок

- **Вид на данок** - внесете го видот на данок или споредна даночна давачка за кој се бара враќање.
- **Износ за враќање** - внесете го износот на данок или споредна даночна давачка за кој се бара враќање.
- **Датум на уплата** - внесете го датумот на уплатата на износот на данок или споредна даночна давачка за кој се бара враќање.

Податоци за банкарска сметка за враќање на данок

- **Трансакциска сметка** - внесете ја трансакциската сметка за враќање на повеќе или погрешно наплатен данок.
- **Депонент банка** - внесете го називот на банката.

Административна такса

Во полето „Износ“ се внесува висината на административната такса во вкупен износ од 300 денари (односно 50 денари за барањето и 250 денари за решението). Во полето „Начин на уплата“ со „X“ се означува начинот на кој е извршена уплатата. Административната такса може да ја платите на уплатница Налог ПП 50 или преку мобилен телефон со праќање на СМС порака (систем eNAPSYS) на бројот 144 166 со текст “TM Ime Prezime Iznos”. По праќањето на пораката повратно добивате Трансакциски код (кој се состои од 10 бројки), во кој случај во Барањето задолжително го наведувате трансакцискиот код.

Исправка на Барањето

При поднесување на исправка, означете го полето “Исправка на УП-УН-3.2-39” со внесување на знакот “x” и во полето “Број” впишете го бројот на прием на Барањето за кое се врши исправка.

Напомена: Исправката не се врши преку искажување на разликите во износите, туку преку искажување на целосните износи.

Податоци за составувачот и потписникот

Се пополнуваат податоците за составувачот и потписникот на Барањето.

3040.

Врз основа на член 74 став (5) од Законот за даночна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/06, 88/08, 159/08, 105/09, 133/09, 145/10, 171/10, 53/11, 39/12, 84/12, 187/13, 15/15, 97/15, 129/15, 154/15 и 23/16), министерот за финансии, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ
НА РОКОТ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ДАНОЧНА ПРИЈАВА

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за продолжување на рокот за поднесување на даночна пријава.

Член 2

Барањето за продолжување на рокот за поднесување на даночна пријава се поднесува на образец на хартија во бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на образецот на барањето од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог, кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува со отпочнувањето на примената на Законот за изменување и дополнување на Законот за даночна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/16).

Бр. 20-4192/1
24 јуни 2016 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р **Кирил Миноски**, с.р.

БАРАЊЕ за продолжување на рокот за поднесување на даночна пријава

ПРИЛОГ

* Појолнува Ујрава за јавни приходи

ЕДБ / ЕМБГ	
Назив / Име и презиме на барателот	
Адреса на седиште / живеалиште	
Телефон	
е-пошта	

Датум и број на прием	
Исправка на УП-УН-3.2-60	Број

ОСНОВ НА БАРАЊЕТО

ВИД НА ДАНОЧНА ПРИЈАВА ЗА КОЈА СЕ БАРА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОКОТ

Даночна пријава	Даночен период	Рок за одложување на пријава

АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА

Износ	
Начин на уплата	☐ Преку образец ПП50 * задолжително приложете до налогот "ПП50" ☐ Преку системот eNAPSYS - Трансакциски код * бравете СМС порака на бројот 144 166 со текстов: TM Име Prezime Izнос

ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЧОТ

Назив / Име и презиме			
ЕДБ		Датум на пополнување	
Својство		Потпис	

ПОДАТОЦИ ЗА ПОТПИСНИКОТ

Име и презиме			
ЕМБГ		Датум на пополнување	
Својство		Потпис	

* Пополнува Управа за јавни приходи

Податоци за
обработката

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

Во Барањето задолжително се внесуваат податоците за: Единствен даночен број, односно Единствен матичен број на граѓанинот, скратен назив или Име и презиме на барателот, адреса на седиште / живеалиште, телефон и е-пошта на даночниот обврзник кој го поднесува барањето.

При пополнување на барањето, податоците внесете ги читливо и целосно, во точно означените полиња.

Не впишувајте ништо во полињата кои ги пополнува Управата за јавни приходи.

Износите се исказуваат во денари, без дени.

Основ на барањето

Наведете ги причините поради кои барате продолжување на рокот за поднесување на даночна пријава.

Напомена: задолжително доставете соодветни докази за причините поради кои барате продолжување на рокот за поднесување на даночна пријава.

Вид на даночна пријава за која се бара продолжување на рокот

Во зависност од тоа за кој вид на даночна пријава барате продолжување на рокот за поднесување, се пополнуваат полињата: даночна пријава, даночен период и рок за кој барате одложување на поднесување на пријава.

Административна такса

Во полето „Износ“ се внесува висината на административната такса во вкупен износ од 300 денари (односно 50 денари за барањето и 250 денари за решението). Во полето „Начин на уплата“ со „X“ се означува начинот на кој е извршена уплатата.

Административната такса може да ја платите на уплатница Налог ПП 50 или преку мобилен телефон со праќање на СМС порака (систем eNAPSYS) на бројот 144 166 со текст “TM Име Prezime Iznos”. По праќањето на пораката повратно добивате Трансакциски код (кој се состои од 10 бројки), во кој случај во Барањето задолжително го наведувате трансакцискиот код.

Исправка на Барањето

При поднесување на исправка, означете го полето “Исправка на УП-УН-3.2-60” со внесување на знакот “x” и во полето “Број” впишете го бројот на прием на Барањето за кое се врши исправка.

Напомена: Исправката не се врши преку исказување на разликите во податоците, туку преку исказување на целосните податоци.

Податоци за составувачот и потписникот

Се пополнуваат податоците за составувачот и потписникот на барањето.

3041.

Врз основа на член 75 став (7) од Законот за даночна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/06, 88/08, 159/08, 105/09, 133/09, 145/10, 171/10, 53/11, 39/12, 84/12, 187/13, 15/15, 97/15, 129/15, 154/15 и 23/16), министерот за финансии донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ВРАЌАЊЕ
ВО ПОРАНЕШНА СОСТОЈБА

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за враќање во поранешна состојба.

Член 2

Барањето за враќање во поранешна состојба се поднесува на образец на хартија во бела боја во А4 формат. Формата и содржината на образецот на барањето од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог, кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува со отпочнувањето на примената на Законот за изменување и дополнување на Законот за даночна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/16).

Бр. 20-4193/1
24 јуни 2016 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р **Кирил Миноси**, с.р.

ПРИЛОГ

БАРАЊЕ
за враќање во поранешна состојба

ЕДБ / ЕМБГ	
Назив / Име и презиме на барателот	
Адреса на седиште / живеалиште	
Телефон	
е-пошта	

* Пополнува Управа за јавни приходи

Датум и
број на
прием

ПОДАТОЦИ ЗА ДАНОЧЕН АКТ

Назив на даночен акт							
	<table><tr><td>Број</td><td> </td><td>Датум</td><td> </td><td>Рок за поднесување</td><td> </td></tr></table>	Број		Датум		Рок за поднесување	
Број		Датум		Рок за поднесување			
Причина за пропуштање на рок							
Образложение							

АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА

Износ			
Начин на уплата	<table><tr><td>☐ Преку образец ПП50 * задолжително приложете го налогот "ПП50"</td><td>☐ Преку системот eNAPSYS - Трансакциски код * пратете СМС порака на бројот 144 166 со текстот: TM Име Prezime Iznos</td></tr></table>	☐ Преку образец ПП50 * задолжително приложете го налогот "ПП50"	☐ Преку системот eNAPSYS - Трансакциски код * пратете СМС порака на бројот 144 166 со текстот: TM Име Prezime Iznos
☐ Преку образец ПП50 * задолжително приложете го налогот "ПП50"	☐ Преку системот eNAPSYS - Трансакциски код * пратете СМС порака на бројот 144 166 со текстот: TM Име Prezime Iznos		

ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЧОТ

Назив / Име и презиме			
ЕДБ		Датум на пополнување	
Својство		Потпис	

ПОДАТОЦИ ЗА ПОТПИСНИКОТ

Име и презиме			
ЕМБГ		Датум на пополнување	
Својство		Потпис	

* Пополнува Управа за јавни приходи

Податоци за
обработката

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

Во Барањето задолжително се внесуваат податоците за: Единствен даночен број, односно Единствен матичен број на граѓанинот, Назив / Име и презиме на барателот, адреса на седиште / живеалиште, телефон и е-пошта на даночниот обврзник кој го поднесува барањето. При пополнување на барањето, податоците внесете ги читливо и целосно, во точно означените полиња. Не впишувајте ништо во полињата кои ги пополнува Управата за јавни приходи.

Податоци за даночен акт

Во Барањето за враќање во поранешна состојба се наведува назив на даночниот акт, број, датум, рок на поднесување и причини за пропуштање на рокот.

Административна такса

Во полето „Износ“ се внесува висината на административната такса во вкупен износ од 300 денари (односно 50 денари за барањето и 250 денари за решението). Во полето „Начин на уплата“ со „X“ се означува начинот на кој е извршена уплатата. Административната такса може да ја платите на уплатница Налог ПП 50 или преку мобилен телефон со праќање на СМС порака (систем eNAPSYS) на бројот 144 166 со текст “TM Ime Prezime Iznos”. По праќањето на пораката повратно добивате Трансакциски код (кој се состои од 10 бројки), во кој случај во Барањето задолжително го наведувате трансакцискиот код.

Податоци за составувачот и потписникот

Се пополнуваат податоците за составувачот и потписникот на Барањето.

3042.

Врз основа на член 61 став (7) од Законот за даночна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/06, 88/08, 159/08, 105/09, 133/09, 145/10, 171/10, 53/11, 39/12, 84/12, 187/13, 15/15, 97/15, 129/15, 154/15 и 23/16), министерот за финансии, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО
ЗА ИЗЗЕМАЊЕ НА СТРУЧНО ЛИЦЕ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за изземање на стручно лице.

Член 2

Барањето за изземање на стручно лице се поднесува на образец на хартија во бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на образецот на барањето од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог, кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува со отпочнувањето на примената на Законот за изменување и дополнување на Законот за даночна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/16).

Бр. 20-4194/1
24 јуни 2016 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р **Кирил Миноски**, с.р.

ПРИЛОГ

БАРАЊЕ
за изземање на стручно лице

ЕДБ / ЕМБГ	
Назив / Име и презиме на барателот	
Адреса на седиште / живеалиште	
Телефон	
е-пошта	

* Пополнува Управа за јавни приходи

Датум и
број на
прием

ПОДАТОЦИ ЗА СТРУЧНО ЛИЦЕ / ЛИЦА ЗА КОИ СЕ БАРА ИЗЗЕМАЊЕ

Назив / Име и презиме на
стручно лице (лица)

Број на предмет

* Барањето се поднесува до Управата за јавни приходи во рок од 2 седмици од денот на приемот на известувањето за именување на стручно лице. За изземање на стручно лице одлучува УП.

ПРИЧИНА ЗА ИЗЗЕМАЊЕ

☐Постојат оправдани сомневања за
неговата непристрасност☐Заради неговото стручно мислење може да дојде до
повреда на деловна тајна на даночниот обврзник☐Настане штета за деловното
работење на даночниот обврзник

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРИЧИНАТА ЗА ИЗЗЕМАЊЕ

АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА

Износ

Начин на
уплатаПреку образец ПП50
* задолжително приложете го налогот "ПП50"Преку системот eNAPSYS - Трансакциски код
* прикажете СМС борака на бројот 144 166 со шекот: IM Име Презиме Izнос

ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЧОТ

Назив /
Име и презиме

ЕДБ

Датум на
пополнување

Својство

Потпис

ПОДАТОЦИ ЗА ПОТПИСНИКОТ

Име и презиме

ЕМБГ

Датум на
пополнување

Својство

Потпис

* Пополнува Управа за јавни приходи

Податоци за
обработката

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

Во Барањето задолжително се внесуваат податоците за: Единствен даночен број, односно Единствен матичен број на граѓанинот, Назив / Име и презиме на барателот, адреса на седиште / живеалиште, телефон и е-пошта на даночниот обврзник кој го поднесува барањето. При пополнување на барањето, податоците внесете ги читливо и целосно, во точно означените полиња. Не впишувајте ништо во полињата кои ги пополнува Управата за јавни приходи. Износите се искажуваат во денари, без дени.

Податоци за стручното лице / стручните лица за кое се бара изземање

Се внесуваат податоци за стручното лице / стручните лица; Назив / Име и презиме на стручно лице (лица) и број на предмет.

Причини за изземање

Во полето се наведуваат причините за изземање согласно член 61 од Законот за даночна постапка.

Образложение на причината за изземање

Причината поради кое го поднесувате барањето за изземање на стручно лице, мора да биде образложена.

Административна такса

За поднесување на Барањето за изземање на стручно лице предвидено е плаќање на административни такси во вкупен износ од 300 денари, односно 50 денари за барањето и 250 денари за решението. Административната такса може да ја платите на уплатница Налог ПП 50 или преку мобилен телефон со праќање на СМС порака (систем eNAPSYS) на бројот 144 166 со текст "TM Име Prezime Iznos". По праќањето на пораката повратно добивате Трансакциски код (кој се состои од 10 бројки), во кој случај во Барањето задолжително го наведувате трансакцискиот код. Во полето „Износ“ се внесува висината на административната такса во вкупен износ од 300 денари (односно 50 денари за барањето и 250 денари за решението). Во полето „Начин на уплата“ со „X“ се означува начинот на кој е извршена уплатата.

Податоци за составувачот и потписникот

Се пополнуваат податоците за составувачот и потписникот на Барањето.

3043.

Врз основа на член 105 став (5) од Законот за даночна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/06, 88/08, 159/08, 105/09, 133/09, 145/10, 171/10, 53/11, 39/12, 84/12, 187/13, 15/15, 97/15, 129/15, 154/15 и 23/16), министерот за финансии, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ДОБИВАЊЕ
НА ОБВРЗУВАЧКА СОГЛАСНОСТ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за добивање на обврзувачка согласност.

Член 2

Барањето за добивање на обврзувачка согласност се поднесува на образец на хартија во бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на образецот на барањето од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог, кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува со отпочнувањето на примената на Законот за изменување и дополнување на Законот за даночна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/16).

Бр. 20-4195/1
24 јуни 2016 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р **Кирил Миносики**, с.р.

ПРИЛОГ

БАРАЊЕ
за добивање на обврзувачка согласност

ЕДБ	
Назив / Име и презиме на барателот	
Адреса на седиште / живеалиште	
Телефон	
е-пошта	

* Пополнува Управа за јавни приходи

Датум и
број на
прием

ОСНОВ НА БАРАЊЕТО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОБВРЗУВАЧКА СОГЛАСНОСТ

Записник	Број		Датум	
Образложение на основот за барањето				

АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА

Износ	
Начин на уплата	☐ Преку образец ПП50 * задолжително приложување до наредбата "ПП50" ☐ Преку системот eNAPSYS - Трансакциски код * вработете СМС порака на бројот 144 166 со текстот: TM Име Prezime Izнос

ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЧОТ

Назив / Име и презиме			
ЕДБ		Датум на пополнување	
Својство		Потпис	

ПОДАТОЦИ ЗА ПОТПИСНИКОТ

Име и презиме			
ЕМБГ		Датум на пополнување	
Својство		Потпис	

* Пополнува Управа за јавни приходи

Податоци за
обработката

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

Во Барањето задолжително се внесуваат податоците за: Единствен даночен број, Назив / Име и презиме на барателот, адреса на седиште / живеалиште, телефон и е-пошта на даночниот обврзник кој го поднесува барањето. При пополнување на барањето, податоците внесете ги читливо и целосно, во точно означените полиња. Не впишувајте ништо во полињата кои ги пополнува Управата за јавни приходи. Износите се искажуваат во денари, без дени.

Основ на барањето за добивање на обврзувачка согласност

- **Записник** - Се внесува број и датум на Записникот од надворешна контрола во кој е констатирана фактичката состојба за која се бара обврзувачка согласност.
- **Образложение на основот за барањето** - Се образложуваат специфичните околности и причини поради кои се бара одредена фактичка состојба да биде даночно и правно третирана како обврзувачка согласност.

Административна такса

За поднесување на Барањето за обврзувачка согласност предвидено е плаќање на административни такси во вкупен износ од 300 денари, односно 50 денари за барањето и 250 денари за решението. Административната такса може да ја платите на уплатница Налог ПП 50 или преку мобилен телефон со праќање на СМС порака (систем eNAPSYS) на бројот 144 166 со текст "TM Име Prezime Iznos". По праќањето на пораката повратно добивате Трансакциски код (кој се состои од 10 бројки), во кој случај во Барањето задолжително го наведувате трансакцискиот код.

Податоци за составувачот и потписникот

Се пополнуваат податоците за составувачот и потписникот на Барањето.

3044.

Врз основа на член 111-а став (7) од Законот за даночна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/06, 88/08, 159/08, 105/09, 133/09, 145/10, 171/10, 53/11, 39/12, 84/12, 187/13, 15/15, 97/15, 129/15, 154/15 и 23/16), министерот за финансии, донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ДОСПЕАНОСТА НА ПЛАЌАЊЕТО НА ДАНОК КОГА ПОСТОЈАТ СЕРИОЗНИ СОМНЕВАЊА ВО ПРАВИЛНОСТА НА ДАНОЧНОТО РЕШЕНИЕ ИЛИ КОГА ДОСПЕАНОСТА ЗА ДАНОЧНИОТ ОБВРЗНИК БИ ПРЕТСТАВУВАЛА НАРУШУВАЊЕ НА НЕГОВОТО ПОСТОЕЊЕ ПОРАДИ ОБЈЕКТИВНИ ОКОЛНОСТИ КОИ НАСТАНАЛЕ НЕПОСРЕДНО ПРЕД ДОСТАВУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за продолжување на доспеаноста на плаќањето на данок кога постојат сериозни сомневања во правилноста на даночното решение или кога доспеаноста за даночниот обврзник би претставувала нарушување на неговото постоење поради објективни околности кои настанале непосредно пред доставување на барањето.

Член 2

Барањето за продолжување на доспеаноста на плаќањето на данок кога постојат сериозни сомневања во правилноста на даночното решение или кога доспеаноста за даночниот обврзник би претставувала нарушување на неговото постоење поради објективни околности кои настанале непосредно пред доставување на барањето се поднесува на образец на хартија во бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на образецот на барањето од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог, кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува со отпочнувањето на примената на Законот за изменување и дополнување на Законот за даночна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/16).

Бр. 20-4196/1

24 јуни 2016 година

Скопје

Министер за финансии,
м-р **Кирил Миноски**, с.р.

БАРАЊЕ

за продолжување на доспеаноста на плаќањето на данок кога постојат сериозни сомневања во правилноста на даночното решение или кога доспеаноста за даночниот обврзник би претставувала нарушување на неговото постоење поради објективни околности кои настанале непосредно пред доставување на барањето

ПРИЛОГ

* Подолнува Управа за јавни приходи

ЕДБ / ЕМБГ	
Назив / Име и презиме на барателот	
Адреса на седиште / живеалиште	
Телефон	
е-пошта	

Датум и број на прием	
-----------------------	----------------------

Исправка на УП-УН-3.2-59

Број

ОСНОВ НА БАРАЊЕТО

* Причини поради кои се бара продолжување на доспеаноста на плаќањето

ПОДАТОЦИ ЗА ДАНОКОТ ЗА КОЈ СЕ БАРА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ДОСПЕАНОСТ НА ПЛАЌАЊЕ

Вид на данок	Даночен акт	Датум и број на акт	Даночен период	Број на денови	Главен долг
Вкупно:					

АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА

Износ	
Начин на уплата	☐ Преку образец ПП50 * задолжително приложете до наредбата "ПП50" ☐ Преку системот eNAPSYS - Трансакциски код * прикажете СМС порака на бројот 144 166 со шифра: TM Име Prezime Izнос

ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЧОТ

Назив / Име и презиме			
ЕДБ		Датум на пополнување	
Својство		Потпис	

ПОДАТОЦИ ЗА ПОТПИСНИКОТ

Име и презиме			
ЕМБГ		Датум на пополнување	
Својство		Потпис	

* Пополнува Управа за јавни приходи

Податоци за
обработката

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

Во Барањето задолжително се внесуваат податоците за: Единствен даночен број, односно Единствен матичен број на граѓанинот, скратен назив или Име и презиме на барателот, адреса на седиште / живеалиште, телефон и е-пошта на даночниот обврзник кој го поднесува барањето.

При пополнување на барањето, податоците внесете ги читливо и целосно, во точно означените полиња. Не впишувајте ништо во полињата кои ги пополнува Управата за јавни приходи.

Износите се искажуваат во денари, без дени.

Основ на барањето

Барањето за продолжување на доспеаноста треба да биде образложено со наведување на причините поради кои се бара продолжување на доспеаност на плаќањето.

Податоци за данокот за кој се бара продолжување на доспеаност на плаќање

- **Вид на данок** - се внесува видот на данок за кој се бара продолжување на досепаност на плаќање.
- **Даночен акт** - се внесува називот на даночниот акт од кој произлегува обврската за која се бара продолжување на доспеаност.
- **Датум и број на акт** - се внесува датум и број на прием на актот од кој произлегува обврската.
- **Даночен период** - се внесува даночниот период од кој произлегува обврската.
- **Број на денови** - се внесува бројот на денови за кои се бара продолжување на доспеаност, но најмногу до 90 дена сметано од датумот кога данокот доспева за плаќање.
- **Главен долг** - се внесува износ на главниот долг за кој се бара продолжување на доспеаност.

Административна такса

Во полето „Износ“ се внесува висината на административната такса во вкупен износ од 300 денари (односно 50 денари за барањето и 250 денари за решението). Во полето „Начин на уплата“ со „X“ се означува начинот на кој е извршена уплатата.

Административната такса може да ја платите на уплатница Налог ПП 50 или преку мобилен телефон со праќање на СМС порака (систем eNAPSYS) на бројот 144 166 со текст “TM Име Prezime Iznos”. По праќањето на пораката повратно добивате Трансакциски код (кој се состои од 10 бројки), во кој случај во Барањето задолжително го наведувате трансакцискиот код.

Исправка на Барањето

При поднесување на исправка, означете го полето “Исправка на УП-УН-3.2-59” со внесување на знакот “x” и во полето “Број” впишете го бројот на прием на Барањето за кое се врши исправка.

Напомена: Исправката не се врши преку искажување на разликите во износите, туку преку искажување на целосните износи.

Податоци за составувачот и потписникот

Се пополнуваат податоците за составувачот и потписникот на Барањето.

3045.

Врз основа на член 111-б став (6) од Законот за даночна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/06, 88/08, 159/08, 105/09, 133/09, 145/10, 171/10, 53/11, 39/12, 84/12, 187/13, 15/15, 97/15, 129/15, 154/15 и 23/16), министерот за финансии, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ОДЛАГАЊЕ
НА ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОЧЕН ДОЛГ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за одлагање на плаќање на даночен долг.

Член 2

Барањето за одлагање на плаќање на даночен долг се поднесува на образец на хартија во бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на образецот на барањето од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог, кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува со отпочнувањето на примената на Законот за изменување и дополнување на Законот за даночна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/16).

Бр. 20-4197/1
24 јуни 2016 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р **Кирил Миноси**, с.р.

ПРИЛОГ

БАРАЊЕ
за одлагање на плаќање на даночен долг

ЕДБ / ЕМБГ	
Назив / Име и презиме на барателот	
Адреса на седиште / живеалиште	
Телефон	
е-пошта	

* Појолнува Убрана за јавни приходи

Датум и број на прием	
Исправка на УП-ПН-3.2-28	Број

ОСНОВ НА БАРАЊЕТО

☐

Одложено плаќање на даночен долг

☐

Еднократно одлагање на плаќање на даночен долг

ДАНОЧЕН ДОЛГ ЗА КОЈ СЕ БАРА ОДЛАГАЊЕ НА ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОЧЕН ДОЛГ

Вид на обврска	Главен долг	Камата	Вкупно
Данок на додадена вредност			
Данок на добивка			
Персонален данок на доход			
Вкупно:			

ПРИЧИНИ ПОРАДИ КОИ СЕ ПОДНЕСУВА БАРАЊЕТО

АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА

Износ		
Начин на уплата	☐ Преку образец ПП50 * задолжително приложете го наложот "ПП50"	☐ Преку системот eNAPSYS - Трансакциски код * прајдете СМС порака на бројот 144 166 со текстот: TM Име Презиме Износ

ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЧОТ

Назив / Име и презиме			
ЕДБ		Датум на пополнување	
Својство		Потпис	

ПОДАТОЦИ ЗА ПОТПИСНИКОТ

Име и презиме			
ЕМБГ		Датум на пополнување	
Својство		Потпис	

* Пополнува Управа за јавни приходи

Податоци за
обработката

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

Во Барањето за одлагање на плаќање на даночен долг задолжително се внесуваат податоците за: Единствен даночен број / Единствен матичен број на граѓанинот, Назив / Име и презиме на барателот и адреса на седиште / живеалиште, телефон и е-пошта. Доколку поднесувате коригирано Барање за одлагање на плаќање на даночен долг, означете го полето "Исправка на УЛП-ПН-3.2-28" со внесување на знакот "X" и наведете го бројот на Барањето за кое се врши исправката. Исправката не се врши преку искажување на разликите во податоците, туку преку искажување на целосните податоци.

Основ на барањето

Во зависност од тоа дали барате одлагање на плаќање на даночниот долг на рати или еднократно, означете го соодветното поле со "X".

Даночен долг за кој се бара одлагање на плаќање на даночен долг

- **Вид на обврска** – во празните полиња можете да внесете друг вид на обврска за која барате одлагање на плаќањето, која е различна од веќе наведените.
 - **Главен долг** - се внесува износот на обврската за која барате одлагање на плаќање на даночен долг.
 - **Камата** - се внесува износот на обврската за која барате одлагање на плаќање на даночен долг.
 - **Вкупно** - се внесува вкупниот износ на обврската за која барате одлагање на плаќање на даночен долг.
- Напомена:** Износите се искажуваат во денари, без дени.

Причини поради кои се поднесува барањето

Барањето за одлагање на плаќање на даночен долг, мора да биде образложено со наведување на причините поради кои го поднесувате.

Административна такса

Во полето „Износ“ се внесува административната такса, во износ од 300 денари, (односно 50 денари за барањето и 250 денари за решението). Во полето „Начин на уплата“ со „X“ се означува начинот на кој е извршена уплатата. Доколку уплатата е извршена со праќање на СМС порака се внесува и добиениот Трансакциски код.

Податоци за составувачот и потписникот

Се пополнуваат податоците за составувачот и потписникот на Барањето.

3046.

Врз основа на член 111-г став (4) од Законот за даночна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/06, 88/08, 159/08, 105/09, 133/09, 145/10, 171/10, 53/11, 39/12, 84/12, 187/13, 15/15, 97/15, 129/15, 154/15 и 23/16), министерот за финансии донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ПРОМЕНА
НА БРОЈОТ НА ПРЕОСТАНАТИ РАТИ КАЈ ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ
НА ДАНОЧЕН ДОЛГ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за промена на бројот на преостанати рати кај одложено плаќање на даночен долг.

Член 2

Барањето за промена на бројот на преостанати рати кај одложено плаќање на даночен долг се поднесува на образец на хартија во бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на образецот на барањето од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог, кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува со отпочнувањето на примената на Законот за изменување и дополнување на Законот за даночна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/16).

Бр. 20-4198/1

24 јуни 2016 година

Скопје

Министер за финансии,
м-р **Кирил Миноси**, с.р.

ПРИЛОГ

БАРАЊЕ
за промена на бројот на преостанати рати кај
одложено плаќање на даночен долг

ЕДБ / ЕМБГ	
Назив / Име и презиме на барателот	
Адреса на седиште / живеалиште	
Телефон	
е-пошта	

* Појолнува Ујрава за јавни приходи

Датум и број на прием	
Исправка на УП-ПН-3.2-27	☐ Број

ОСНОВ НА БАРАЊЕТО

Промена на број на преостанати рати кај одложено плаќање на даночен долг	Број на преостанати рати		Број и датум на Решение на УП	
	Нов број на рати кој се бара			

ДАНОЧЕН ДОЛГ ЗА КОЈ СЕ БАРА ПРОМЕНА НА БРОЈОТ НА ПРЕОСТАНАТИТЕ РАТИ

Вид на обврска	Главен долг	Камата	Вкупно
Данок на додадена вредност			
Данок на добивка			
Персонален данок на доход			
Вкупно:			

ПРИЧИНИ ПОРАДИ КОИ СЕ ПОДНЕСУВА БАРАЊЕТО

АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА

Износ	
Начин на уплата	☐ Преку образец ПП50 * задолжително приложете го наложот "ПП50" ☐ Преку системот eNAPSYS - Трансакциски код * прашајте СМС порака на бројот 144 166 со шекот: TM line Prezime Iznos

ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЧОТ

Назив / Име и презиме			
ЕДБ		Датум на пополнување	
Својство		Потпис	

ПОДАТОЦИ ЗА ПОТПИСНИКОТ

Име и презиме			
ЕМБГ		Датум на пополнување	
Својство		Потпис	

* Пополнува Управата за јавни приходи

Податоци за
обработката

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

Во Барањето за промена на бројот на преостанати рати кај одложено плаќање на даночен долг, задолжително се внесуваат податоците за: Единствен даночен број / Единствен матичен број на граѓанинот, Назив / Име и презиме на барателот и адреса на седиште / живеалиште, телефон и е-пошта. Доколку поднесувате коригирано Барање за промена на бројот на преостанати рати кај одложено плаќање на даночен долг, означете го полето "Исправка на УЛП-ПН-3.2-27" со внесување на знакот "X" и наведете го бројот на Барањето за кое се врши исправката. Исправката не се врши преку искажување на разликите во податоците, туку преку искажување на целосните податоци.

Основ на барањето

Во соодветните полиња наведете го бројот на ратите кои Ви преостануваат за плаќање, наведете го бројот и датумот на Решението за одобрено одложено плаќање и наведете го новиот број на рати кој го барате да Ви се одобри.

Даночен долг за кој се бара промена на бројот на преостанатите рати

- **Вид на обврска** – во празните полиња можете да внесете друг вид на обврска за која барате промена на бројот на преостанатите рати, која е различна од веќе наведените.
- **Главен долг** - се внесува износот на обврската преостанат за плаќање, за која барате промена на бројот на преостанатите рати.
- **Камата** - се внесува износот на обврската преостанат за плаќање, за која барате промена на бројот на преостанатите рати.
- **Вкупно** - се внесува вкупниот износ на обврската преостанат за плаќање, за која барате промена на бројот на преостанатите рати.
- **Напомена:** Износите се искажуваат во денари, без дени.

Причини поради кои се поднесува барањето

Барањето за промена на бројот на преостанати рати кај одложено плаќање на даночен долг мора да биде образложено со наведување на причините поради кои го поднесувате.

Административна такса

Во полето „Износ“ се внесува административната такса, во износ од 300 денари, (односно 50 денари за барањето и 250 денари за решението). Во полето „Начин на уплата“ со „X“ се означува начинот на кој е извршена уплатата. Доколку уплатата е извршена со праќање на СМС порака се внесува и добиениот Трансакциски код.

Податоци за составувачот и потписникот

Се пополнуваат податоците за составувачот и потписникот на Барањето.

3047.

Врз основа на член 111-е став (3) од Законот за даночна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/06, 88/08, 159/08, 105/09, 133/09, 145/10, 171/10, 53/11, 39/12, 84/12, 187/13, 15/15, 97/15, 129/15, 154/15 и 23/16), министерот за финансии, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ЗАМЕНА НА
ГАРАНЦИЈАТА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОЧНИОТ ДОЛГ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за замена на гаранција-та за обезбедување на плаќање на даночниот долг.

Член 2

Барањето за замена на гаранцијата за обезбедување на плаќање на даночниот долг се поднесува на образец на хартија во бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на образецот на барањето од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог, кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува со отпочнувањето на примената на Законот за изменување и дополнување на Законот за даночна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/16).

Бр. 20-4199/1
24 јуни 2016 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р **Кирил Миноски**, с.р

БАРАЊЕ
за замена на гаранцијата за обезбедување на
плаќање на даночниот долг

ПРИЛОГ

* Пополнува Ујрава за јавни приходи

ЕДБ / ЕМБГ	
Назив / Име и презиме на барателот	
Адреса на седиште / живеалиште	
Телефон	
е-пошта	

Датум и број на прием	
Исправка на УП-ПН-3.2-29	
Број	

ОСНОВ НА БАРАЊЕТО

Замена на видот на гаранција за обезбедување на плаќање на даночен долг	Број и датум на Решение на УП	
---	-------------------------------	----------------------

ПРЕОСТАНАТ ИЗНОС НА ОДОБРЕН ДАНОЧЕН ДОЛГ ЗА ПЛАЌАЊЕ

Вид на обврска	Главен долг	Камата	Вкупно
Данок на додадена вредност			
Данок на добивка			
Персонален данок на доход			
Вкупно:			

ПРИЧИНИ ПОРАДИ КОИ СЕ ПОДНЕСУВА БАРАЊЕТО**АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА**

Износ		
Начин на уплата	Преку образец ПП50 * задолжително приложете го налогот "ПП50"	Преку системот eNAPSYS - Трансакциски код * прикажете СМС ворака на бројот 144 166 со текстот: IM Име Prezime Izнос

ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЧОТ

Назив / Име и презиме			
ЕДБ		Датум на пополнување	
Својство		Потпис	

ПОДАТОЦИ ЗА ПОТПИСНИКОТ

Име и презиме			
ЕМБГ		Датум на пополнување	
Својство		Потпис	

* Пополнува Управа за јавни приходи

Податоци за
обработката

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

Во Барањето за замена на гаранцијата за обезбедување на плаќање на даночниот долг, задолжително се внесуваат податоците за: Единствен даночен број / Единствен матичен број на граѓанинот, Назив / Име и презиме на барателот и адреса на седиште / живеалиште, телефон и е-пошта. Доколку поднесувате коригирано Барање за замена на гаранцијата за обезбедување на плаќање на даночниот долг, означете го полето "Исправка на УЈП-ПН-3.2-29" со внесување на знакот "X" и наведете го бројот на Барањето за кое се врши исправката. Исправката не се врши преку искажување на разликите во податоците, туку преку искажување на целосните податоци.

Основ на барањето

Во празното поле наведете го бројот и датумот на донесеното Решение со кое ви е одобрено одложено плаќање на даночниот долг на рати / еднократно одлагање.

Преостанат износ на одобрен даночен долг за плаќање

- **Вид на обврска** – во празните полиња можете да внесете друг вид на обврска за која барате замена на видот на гаранцијата за обезбедување на плаќање на даночниот долг, која е различна од веќе наведените.
- **Главен долг** - се внесува износот на обврската преостанат за плаќање, за кој барате замена на видот на гаранцијата за обезбедување на плаќање на даночниот долг.
- **Камата** - се внесува износот на обврската преостанат за плаќање, за кој барате замена на видот на гаранцијата за обезбедување на плаќање на даночниот долг.
- **Вкупно** - се внесува вкупниот износ на обврската преостанат за плаќање, за кој барате замена на видот на гаранцијата за обезбедување на плаќање на даночниот долг.

Напомена: Износите се искажуваат во денари, без дени.

Причини поради кои се поднесува барањето

Барањето за замена на гаранцијата за обезбедување на плаќање на даночниот долг, мора да биде образложено со наведување на причините поради кои го поднесувате.

Административна такса

Во полето „Износ“ се внесува административната такса, во износ од 300 денари, (односно 50 денари за барањето и 250 денари за решението). Во полето „Начин на уплата“ со „X“ се означува начинот на кој е извршена уплатата. Доколку уплатата е извршена со праќање на СМС порака се внесува и добиениот Трансакциски код.

Податоци за составувачот и потписникот

Се пополнуваат податоците за составувачот и потписникот на Барањето.

3048.

Врз основа на член 134 став (7) од Законот за даночна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/06, 88/08, 159/08, 105/09, 133/09, 145/10, 171/10, 53/11, 39/12, 84/12, 187/13, 15/15, 97/15, 129/15, 154/15 и 23/16), министерот за финансии донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА БРИШЕЊЕ
НА ЗАЛОГ ВОСПОСТАВЕН ВО ПОСТАПКА НА ПРИСИЛНА НАПЛАТА

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за бришење на залог воспоставен во постапка на присилна наплата.

Член 2

Барањето за бришење на залог воспоставен во постапка на присилна наплата се поднесува на образец на хартија во бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на образецот на барањето од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог, кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува со отпочнувањето на примената на Законот за изменување и дополнување на Законот за даночна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/16).

Бр. 20-4200/1
24 јуни 2016 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р **Кирил Миноски**, с.р.

БАРАЊЕ

за бришење на залог воспоставен во постапка на присилна наплата

ПРИЛОГ

* Пополнува Удара за јавни приходи

ЕДБ / ЕМБГ	
Назив / Име и презиме на барателот	
Адреса на седиште / живеалиште	
Телефон	
е-пошта	

Датум и број на прием	
-----------------------	----------------------

Исправка на
УП-ПН-3.2-30

Број

ПОДАТОЦИ ЗА НЕДВИЖНОСТА НАД КОЈА Е ВОСПОСТАВЕНО ЗАЛОЖНО ПРАВО

ИЛ број	КО	КП број	Намена	М.В. / Адреса, улица и куќен број	Посебен / заеднички дел			Површина (м2)
					Влез	Кат	Број	

ПРИЧИНИ ПОРАДИ КОИ СЕ ПОДНЕСУВА БАРАЊЕТО

АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА

Износ	
Начин на уплата	☐ Преку образец ПП50 * задолжително приложување до налогот "ПП50" ☐ Преку системот eNAPSYS - Трансакциски код * прашајте СМС порака на бројот 144 166 со шифра: TM line Prezime Iznos

ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЧОТ

Назив / Име и презиме			
ЕДБ		Датум на пополнување	
Својство		Потпис	

ПОДАТОЦИ ЗА ПОТПИСНИКОТ

Име и презиме			
ЕМБГ		Датум на пополнување	
Својство		Потпис	

* Пополнува Удара за јавни приходи

Податоци за
обработката

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

Во Барањето за бришење на залог воспоставен во постапка на присилна наплата задолжително се внесуваат податоците за: Единствен даночен број / Единствен матичен број на граѓанинот, Назив / Име и презиме на барателот, адреса на седиште / живеалиште, телефон и е-пошта на даночниот обврзник кој го поднесува барањето.

При пополнување на барањето, податоците внесете ги читливо и целосно, во точно означените полиња. Не впишувајте ништо во полињата кои ги пополнува Управата за јавни приходи.

Податоци за недвижност над која е воспоставено заложно право

Во табелата се внесуваат податоци за недвижноста врз која е воспоставено законско заложно право во постапка на присилна наплата, согласно Имотниот лист од Агенцијата за катастар на недвижности.

- **ИЛ број** - се внесува бројот на Имотниот лист.
- **КО** - се внесува Катастарската општина.
- **КП број** - се внесува бројот на Катастарската парцела.
- **Намена** - се внесува намената на посебен / заеднички дел.
- **М.В / Адреса, улица и куќен број** - се внесуваат податоци за недвижноста, односно улица и куќен број на зграда.
- **Посебен / заеднички дел** - се внесува податок за влез, кат и број.
- **Површина (м2)** - се внесува податок за површината.

Причини поради кои се поднесува барањето

Барањето за бришење на залог воспоставен во постапка на присилна наплата, мора да биде образложено со наведување на причините поради кои го поднесувате.

Административна такса

Во полето „Износ“ се внесува административната такса, во износ од 300 денари, (односно 50 денари за барањето и 250 денари за решението). Во полето „Начин на уплата“ со „X“ се означува начинот на кој е извршена уплатата.

Доколку уплатата е извршена со праќање на СМС порака се внесува и добиениот Трансакциски код.

Исправка на барањето

При поднесување на исправка, означете го полето „Исправка на УП-ПН-3.2-30“ со внесување на знакот „x“ и во полето „Број“ впишете го бројот на прием на Барањето за кое се врши исправка.

Напомена: Исправката не се врши преку искажување на разликите во податоците, туку преку искажување на целосните податоци.

Податоци за составувачот и потписникот

Се пополнуваат податоците за составувачот и потписникот на Барањето.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

3049.

Врз основа на член 4 став 1 од Одлуката за начинот и постапката при распределба на стоки во рамките на тарифни квоти („Службен весник на Република Македонија“ бр.101/07, 168/08, 26/10, 6/11, 122/11, 5/12, 53/12, 53/13 и 31/15), Министерството за економија ги објавува листите на стоки за второ полугодие од 2016 година, за кои ќе се користи принципот на распределба “прв дојден, прв корисник” (first come, first served) и тоа

Л И С Т А НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2016 ГОДИНА (НУЛА- ЦАРИНСКА СТАПКА ВО РАМКИ НА КВОТИ)

Анекс IV (6)

(наведено во Член 27(3) (6))

Тарифна ознака	Наименување	Квота за период 01.07.- 30.09.2016 г.	Квота за период 01.10.- 31.12.2016 г.	Единица мерка	Применливи царини за надминати количини (% од МФН)
0401 10 10	Млеко и павлака, неконцентрирани и без додаден шеќер или други материи за засладување: Со содржина на маснотија што не надминува 1%: Во амбалажа, чија запремина не надминува 2 литри	200.000	200.000	кг	100
0401 20	Млеко и павлака, неконцентрирани и без додаден шеќер или други материи за засладување: Со содржина на маснотија што надминува 1%, но не надминува 6% по маса	600.000	600.000	кг	100
0403 10 11	Јогурт: Неароматизиран и без додадено овошје, јатчесто овошје или какао: Без додаден шеќер или други материи за засладување, со содржина на маснотија по маса: Што не надминува 3%	325.000	325.000	кг	100
0403 10 13	Јогурт: Што надминува 3%, но не надминува 6%				
0403 90 51	Друго: Неароматизиран и без додадено овошје, јатчесто овошје или какао: Друго: Без додаден шеќер или други материи за засладување, со содржина на маснотија по маса: Што не надминува 3%				
0403 90 53	Друго: Што надминува 3%, но не надминува 6%				
0403 90 59	Друго: Што надминува 6%				
0406 10	Сирење и урда: Младо (незрело или несолено) сирење, вклучувајќи сирење од сурутка и урда	0	0	кг	100
0406 20	Сирење и урда: Сирење стругано или во прав, од сите видови	155.000	0	кг	70
0406 30	Сирење топено, освен стругано или во прав				
0406 90	Друго сирење:	162.500	162.500	кг	100
0701 90 90	Компир, свеж или разладен: Друго: Друго:	112.500	112.500	кг	100
0703 10 19 50	Кромид, свеж или разладен: Друго	75.000	75.000	кг	100
0703 10 19 90					
1512 19 90	Масла од сончоглед: Друго: Друго	25.000	25.000	кг	100
1601 00	Колбаси и слични производи, од месо, од други јастиви месни кланични производи или од крв, сложени прехранбени производи врз основа на овие производи:	850.000	850.000	кг	70
1602	Други приготвени или конзервирани производи од месо, од јастиви месни кланични производи или од крв:	512.500	512.500	кг	70
2001 10 10	Краставици и корнишони: приготвени или конзервирани во оцет или оцетна киселина	10.000	10.000	кг/нет еда	100
2003 10	Печурки за јадење од видот Agaricus;	12.500	12.500	кг/нет еда	100
2003 90 10 00	Трифли			кг	
2005 20 20	Компир, приготвен или конзервиран на друг начин освен во оцет или оцетна киселина, незамрзнат, освен производите од тар. број 2006: Во тенки парчиња, пржен или печен, посолен или непосолен, ароматизиран или неароматизиран, во херметички пакувања, погоден за непосредна консумација	37.500	37.500	кг	100
2005 20 80	Друго				
2005 40 00	Грашок, приготвен или конзервиран на друг начин освен во оцет или оцетна киселина, незамрзнат	15.000	15.000	кг	100
2009	Овошни сокови (вклучувајќи шира од грозје) и сокови од зеленчук, неферментирани и без додаток на алкохол, со додаток или без додаток на шеќер или други средства за засладување:	75.000	75.000	кг	100

ЛИСТА
НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2016 ГОДИНА
(КОНЦЕСИИ ВО РАМКИ НА КВОТИ)

Анекс IV (в)

(наведено во Член 27(3) (в))

Тарифна ознака	Наименување	Квота за период 01.07.- 30.09.2016 г.	Квота за период 01.10.- 31.12.2016 г.	Единица мерка	Применливи царини (% од МФН)
0203	Месо свинско, свежо, разладено или замрзнато:	0	0	кг	50
0203*	Месо свинско, свежо, разладено или замрзнато:	500.000	500.000	кг	70
0406**	Сирење и урда:	150.000	150.000	кг	70
0701 90***	Компир свеж или разладен; Друг:	50.000	50.000	кг	50

* Квотата за месо свинско, свежо, разладено или замрзнато со применлива царина од 70% од МФН ќе се користи по искористувањето на квотата за месо свинско, свежо, разладено или замрзнато со применлива царина од 50% од МФН

** Квотата за сирење и урда со применлива царина од 70% од МФН ќе се користи за 0406 40, а по искористување на безцаринските квоти за сирење и урда утврдени во Анекс IV (б) и за другите тарифни подброеви од тарифниот број 0406

*** Квотата за компир со применлива царина од 50% од МФН ќе се користи 0701 90 10 и 0701 90 50, а по искористување на безцаринската квота за компир утврдена во Анекс IV (б) и за 0701 90 90

ЛИСТА
НА РИБА И РИБИНИ ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА
ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2016 ГОДИНА
(НУЛА- ЦАРИНСКА СТАПКА ВО РАМКИ НА КВОТИ)

Анекс V (в)

(наведено во Член 28(2))

Тарифна ознака	Наименување	Квота за период 01.07.- 30.09.2016 г.	Квота за период 01.10.- 31.12.2016 г.	Единица мерка	Применливи царини за надминати количини (% од МФН)
0301 93 00 00	Жив крап (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)	18.750	18.750	кг	70

ЛИСТА
НА ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ВО ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2016 ГОДИНА (НУЛА- ЦАРИНСКА СТАПКА ВО РАМКИ НА КВОТИ)

Анекс III

Тарифна ознака	Наименование	Квота за период 01.07.- 30.09.2016 г.	Квота за период 01.10.- 31.12.2016 г.	Единица мерка	Применливи царини за надминати количини (% од МФН)
0403 10 0403 10 51 0403 10 53 0403 10 91 0403 10 93 0403 10 99 0403 90 0403 90 91 0403 90 93	Јогурт: Ароматизиран или со додадено овошје, јатчесто овошје или какао: Во прав, гранули или други цврсти форми, со содржина на млечна маснотија по маса: Што не надминува 1,5%; Што надминува 1,5%, но не надминува 27%; Друго, со содржина на млечна маснотија по маса: Што не надминува 3%; Што надминува 3%, но не надминува 6%; Што надминува 6% Друго: Ароматизиран или со додадено овошје, јатчесто овошје или какао: Друго, со содржина на млечна маснотија по маса: Што не надминува 3% Што надминува 3%, но не надминува 6%	92.500	92.500	кг	50
1517 10	Маргарин, исклучувајќи течен маргарин:	112.500	112.500	кг	100
1704 90	Производи од шеќер (вклучувајќи бела чоколада), без какао: Друго:	96.250	96.250	кг	50
1806*	Чоколада и други прехранбени производи што содржат какао:	287.500	287.500	кг	50
1902 **	Тестенини, варени или неварени или полнети (со месо или други материи) или поинаку приготвени како што се спагети, макарони, резанки, лазањи, њоки, равиоли, канелони, кускус, приготвен или неприготвен:	53.750	53.750	кг	50
1905	Леб, печива, колачи, бисквити и други пекарски производи, со додаток на какао или без додаток на какао; нафора, капсули за фармацевтска употреба, обланди, оризова хартија и слични производи:	358.750	358.750	кг	50
2102 10	Активен квасец	212.500	212.500	кг	100
2102 30 00	Приготвени прашоци за печива	8.750	8.750	кг	100
2103	Сосови и препарати на сосови; мешани мирудии и мешани мирудиски средства; брашно и гриз од синап и приготвен синап (сенф):	25.000	25.000	кг	100
2104 10 00	Супи и чорби и препарати за тие производи	112.500	112.500	кг	50
2201	Вода, вклучувајќи природна или вештачка минерална вода и газирана вода, без додаток на шеќер или на други средства за засладување или ароматизација, мраз и снег	262.500	262.500	л	50
2202	Вода, вклучувајќи минерална вода и газирана вода, со додаток на шеќер или други средства за засладување или ароматизација, и други безалкохолни пијалаци, освен сокови од овошје или зеленчук што се распоредуваат во тар. број 2009	417.500	417.500	л	50
2402 20	Цигари што содржат тутун	25.000	25.000	1000п/ст	70

* Применлива царина за надминати количини согласно Анекс II за тарифен број 1806 10 е 0%

**Применлива царина за надминати количини согласно Анекс II за тарифен број 1902 20 10 е 0%, а за 1902 20 30 е МФН

ЛИСТА
НА ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2016 ГОДИНА
(КОНЦЕСИЈА ВО РАМКИ НА КВОТИ)

Тарифна ознака	Наименување	Квота за период 01.07.-30.09.2016 г.	Квота за период 01.10.-31.12.2016 г.	Единица мерка	Применливи царини во %
2201*	Вода, вклучувајќи природна или вештачка минерална вода и газирана вода, без додаток на шеќер или на други средства за засладување или ароматизација, мраз и снег	37.500	37.500	л	12
2402 20*	Цигари што содржат тутун	67.500	67.500	1000п/ст	27

* Квотата за вода со применлива царина од 12% ќе се користи по искористување на безцаринската квота за вода утврдена во Анекс III

* * Квотата за цигари што содржат тутун со применлива царина од 27% ќе се користи по искористување на безцаринската квота за цигари што содржат тутун утврдена во Анекс III

ЛИСТА
НА ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ВО ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2016 ГОДИНА ПО СПОГОДБАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА
ВЗАЕМНИ ТРГОВСКИ ПОВЛАСТИЦИ ЗА НЕКОИ ВИНА

Тарифна ознака	Наименување	Квота за период 01.07.-30.09.2016 г.	Квота за период 01.10.-31.12.2016 г.	Единица мерка	Применливи царини за надминати количини (% од МФН)
ex 2204 10 ex 2204 21	Квалитетни пенливи вина Вина од свежо грозје	412.500	412.500	л	100

ЛИСТА
НА СТОКИ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА КОИ СЕ УВЕЗУВААТ ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2016 ГОДИНА

Анекс А кон Протокол 1

Тарифна ознака	Наименување	Квота за период 01.07.-30.09.2016 г.	Квота за период 01.10.-31.12.2016 г.	Единица мерка	Царинска стапка
0207	Месо и јастиви делови од живина од тарифен број 0105, свежи, разладени или замрзнати:	750.000	750.000	кг	0%
0713 40 00 90	Сушен мешункаст зеленчук, во зрно, лупен или нелупен или кршен: Леќа: Друга	125.000	125.000	кг	0%
0802 22 00 00	Друго јајчесто овошје во лушпа, свежо или сушено: Лешници (Coryles. spp.): Лупени	62.500	62.500	кг	0%
0805	Агруми, свежи или сушени:	2.000.000	2.000.000	кг	0%
0806 20	Грозје: Сушено:	62.500	62.500	кг	0%
1509 10 90 00	Маслиново масло и негови фракции, пречистено или непречистено, но хемиски немодификувано: Од првото пресување: Друго	25.000	25.000	кг	0%
2005 70 00 00	Друг зеленчук приготвен или конзервиран на друг начин освен во оцет или оцетна киселина, незамрзнат, освен производите од тар.број 2006: Маслинки:	175.000	175.000	кг/нет еда	0%
2008	Овошје, јатчесто овошје и други јастиви делови на растенија, поинаку приготвени или конзервирани со додавање или без додавање на шеќер или други средства за засладување или алкохол на друго место неспомнати или опфатени:	50.000	50.000	кг	0%

**ЛИСТА
НА СТОКИ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ПО ПОТЕКЛО ОД УКРАИНА КОИ СЕ УВЕЗУВААТ
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2016 ГОДИНА**

(Анекс II на Протокол Б)

Тарифна ознака	Наименование	Квота за период 01.07.-30.09.2016 г.	Квота за период 01.10.-31.12.2016 г.	Единица мерка
0201 0202	Месо говедско, свежо или разладено: Месо говедско, замрзнато:	250.000	250.000	кг
0203 21 0203 22 0203 29	Месо свинско замрзнато: Трупови и полутки: Бутови,(шунки) плешки и парчиња од нив, со коски: Друго:	75.000	75.000	кг
0402	Млеко и павлака, концентрирани или со додаден шеќер или други материи за засладување:	100.000	100.000	кг
1003 90 00 20	Јачмен добиточен	1.250.000	1.250.000	кг
1701 12*	Шеќер од шеќерна репка	3.750.000	3.750.000	кг
1704	Производи од шеќер (вклучувајќи бела чоколада), без какао:	25.000	25.000	кг
1806	Чоколади и други прехранбени производи што содржат какао:	25.000	25.000	кг
1905 31 1905 32	Слатки бисквити: Вафли и обланди:	12.500	12.500	кг
2007	Џемови, овошни желеа, мармалади, овошни пиреа и овошни пасти добиени со варење, со додавање или без додавање на шеќер или други средства за засладување:	25.000	25.000	кг
2201	Вода, вклучувајќи природна или вештачка минерална вода и газирана вода, без додаток на шеќер или други средства за засладување или амортизација; мраз и снег:	25.000	25.000	л

*Со Царинската тарифа од 2013 година царинската стапка е нула, меѓутоа промените не се верификувани од Мешовитиот комитет за спроведување на ДСТ поради што истите остануваат на листа

**ЛИСТА
НА ТАРИФНИ КОНЦЕСИИ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ ШТО ПОТЕКНУВААТ
ОД НОРВЕШКА ВО ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2016 ГОДИНА**

Анекс 2

Тарифна ознака	Наименование	Квота за период 01.07.-30.09.2016 г.	Квота за период 01.10.-31.12.2016 г.	Единична мерка	Царинска стапка
0406	Сирење и урда:	12.500	12.500	кг	Слободно

**ЛИСТА
НА ТАРИФНИ КОНЦЕСИИ ДАДЕНИ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА
ШВАЈЦАРСКАТА КОНФЕДЕРАЦИЈА ВО ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2016 ГОДИНА**

АНЕКС II

Тарифна ознака	Наименование	Квота за период 01.07.-30.09.2016 г.	Квота за период 01.10.-31.12.2016 г.	Единична мерка	Преференцијална царинска стапка
0402	Млеко и павлака, концентрирани или со додаден шеќер или други материи за засладување:	12.500	12.500	кг	Слободно
0406 90 13 00 0406 90 15 00 0406 90 17 00 0406 90 18 00 0406 90 25 00 ex 0406 90 69 00 ex 0406 90 79 00	Emmentaler Gruyère, Sbrinz Bergkäse, Appenzell Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d'Or i Tête de Moine Tilsit Полутврдо и тврдо сирење од овчо или козјо млеко Paulin	12.500	12.500	кг	Слободно

Бр. 11-3957/3
29 јуни 2016 година
Скопје

Миистер за економија,
Дритон Кучи, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО****3050.**

Врз основа на член 21 став 2 од Законот за тутун и тутунски производи („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/06, 88/08, 31/10, 36/11, 53/11, 93/13, 99/13, 164/13, 151/14, 193/15, 213/15 и 39/16), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ
ИСПОЛНУВА ОТКУПУВАЧОТ НА ТУТУН ЗА
УПИС ВО РЕГИСТАРОТ НА ОТКУПУВАЧИ НА
ТУТУН****Член 1**

Со овој правилник се пропишуваат поблиските услови кои треба да ги исполнува откупувачот на тутун за упис во регистарот на откупувачи на тутун.

Член 2

Откупувачот на тутун треба да располага со соодветни простории за откуп, сместување, чување и индустриска обработка на тутун, како и соодветен простор за сместување на обработениот тутун.

Просторијата за откуп во местото каде се врши откуп на тутун треба да биде осветлена со природна дневна или вештачка светлина (со неонско или диодно осветлување), да биде со површина од најмалку 50 m² за една вага, обезбедена со електрична енергија и интернет конекција. За секоја вага во откупното место треба да се обезбеди монитор од 22 in или монитор од 17-22 in на допир монтиран на вагата, заради визуелизација при внесување на јавно искажаните податоци при процена на балата или картонската кутија, кој е поставен во видното поле на производителот и/или застапникот.

Просторијата за сместување, чување и индустриска обработка на тутун треба да биде со површина од најмалку 800 m² и со висина над 2,5 m за прием и сместување на најмалку 100 тони тутун. Просторијата треба да е чиста, сува, да има услови за проветрување, односно прозорци со капацити или опрема за регулирање на температурата, влагата и светлината, како и да биде обезбедена со соодветни сталажи на повеќе катови или палети кои се мобилни и може да се редат на различен начин.

Просторијата за индустриска обработка треба да биде опремена со опрема за кондиционирање (комора или проточен канал за кондиционирање), линија за пуштање, опрема за разлистување, обеспечување и обеспрашување, ленти за сортирање, харманерки (силоси), тонга машина – преса и/или преса за пакување во картонски кутии, опрема за ферментирање и стабилизирање на готовиот производ (ферм-комора и/или софтверинг- ридраинг систем) и физичко - технолошка лабораторија.

Просторијата за сместување на обработениот тутун треба да биде со површина од најмалку 500 m² за сместување на 100 тони обработен тутун и истата да биде чиста, сува, да има услови за проветрување, односно прозорци со капацити или опрема за регулирање на температурата, влагата и светлината, како и да биде обезбедена со соодветни сталажи на повеќе катови или палети кои се мобилни и може да се редат на различен начин.

Член 3

Откупувачот на тутун треба да располага со соодветна и калибрирана опрема за откуп и индустриска обработка на тутун и тоа:

а) верифицирани ваги за мерење на масата на тутунот при откупот согласно прописите од областа на метрологијата;

б) инструменти за утврдување на апсолутната влага кои се состојат од инструмент за мерење на влагата на тутунот, кој е на принцип на електричен отпор или апарат кој работи на НИР принципот (блиска инфрацрвена рефлексија) со точност на отстапување од 1-2% во споредба со стандардната лабораториска метода;

в) комплет од метални сита за определување на песокот во тутунот кој се состои од горен капак, горно сито, кое се става на долното сито и долен капак. Ситата се ставаат на долниот капак-дно, во кое се собираат песокот и правот. Горното и долното сито треба да се изработени од жичана плетка со квадратчиња кои се со страни од 3,15 mm за горното сито и 1 mm за долното сито која е фабрички атестирана од производителот на жичаната плетка, со потврда дека отворите на квадратчињата се со наведените димензии и

г) верифицирана вага со точност од 0,1 g за мерење на песокот во тутунот во секој откупен пункт.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за поблиските услови кои треба да ги исполнува откупувачот на тутун за упис во Регистарот на откупувачи на тутун и потребната документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 57/15 и 183/15).

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр.14-4070/5
20 јуни 2016 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
м-р **Михаил Цветков**, с.р.

**РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****3051.**

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16, член 39 став 1 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 06/16 и 53/16), како и член 31 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11 и 78/13 и 33/15), постапувајќи по барањето на Друштво за производство, градежништво, трговија и услуги МИНКА ЕНЕРГОТЕК ДОО Скопје, за издавање на лиценца за производство на електрична енергија, на седницата одржана на 28.06.2016 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштво за производство, градежништво, трговија и услуги МИНКА ЕНЕРГОТЕК ДОО Скопје, со седиште на Ул. Васил Ѓоргов бр. 28/3 - 4 Скопје, согласно член 39 став 1 од Законот за енергетика, му се издава лиценца, за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија во мала хидроелектрана МХЕЦ „Клепалска“ со реф. бр. 321.

2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа одлука ќе ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централна лоцирана во општина Берово.

3. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија согласно член 39 став 2 и член 32 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13 и 33/15), дополнително ќе донесе одлука за влегување во сила на оваа лиценца, откако инвеститорот од ставот 1 на овој член, во рок определен во Одобрението за градење, ќе достави извештај за извршен технички преглед од надзорен инженер со кој овој енергетски објект се става во употреба.

4. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага извршувањето на истата.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 12-15/16
28 јуни 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1

ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата

Друштво за производство, градежништво, трговија и услуги МИНКА ЕНЕРГОТЕК ДОО Скопје, со седиште на Ул. Васил Ѓоргов бр. 28/3 - 4 Скопје.

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата

Производство на електрична енергија

3. Евидентен број на издадената лиценца

ЕЕ - 273.01.1/16

4. Број на деловниот субјект – 6973434

5. Единствен даночен број – 4080014545970

6. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Како енергетска дејност производство на електрична енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во мала хидроелектрана, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.

9. Локација на вршење на енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори ќе ја врши во мала хидроелектрана МХЕЦ „Клепалска“ со реф. бр. 321 во општина Берово.

10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија ќе ја врши со произведен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.

11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија

Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на Регулаторната комисија за енергетика.

12. Права и обврски за носителот на лиценца

Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија, правата и обврските на носителот на лиценца како и неговото учество на пазарот на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да:

- ги почитува законите, другите прописи и општи акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, заштита на работниците, заштита на техничките средства и опрема;
- ги почитува, Пазарните правила, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон;
- се придржува кон законите, прописите, стандардите, препораките и други општи акти,
- доколку носителот на лиценцата се стекне со Одлука за одобрување на користење на повластена тарифа за откупување на целокупната произведена електричната енергија во мала хидроелектрана, да го почитува Договорот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно Операторот на пазарот на електрична енергија, за откуп на целокупната произведена електрична енергија;
- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;
- обезбеди достапност на планираната електрична моќност и енергија до точката на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;
- го достави Договорот за откуп на електрична енергија до Регулаторната комисија за енергетика;
- се придржува кон склучениот Договор за откуп на електрична енергија;

- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост до носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

13. Планирање на одржување на производните капацитети

Заради сигурно и ефикасно функционирање на производните капацитети кои се вклучени во процесот на производство на електрична енергија, носителот на лиценцата е должен истите да ги одржува во исправна и функционална состојба.

Носителот на лиценцата е должен секоја година, најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за енергетика да поднесе План за одржување на производните капацитети за период од пет години, годишна програма за реализација на планот, како и мислење за услогласеност на Планот од носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија.

Планот за одржување на производните капацитети особено треба да содржи:

- опис на функционална состојба на производните капацитети;
- потреба од ревитализација на производните капацитети;
- финансиски извори за реализација на планот.

14. Обврска за информирање

Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбеди на операторот на преносниот систем, операторот на пазарот на електрична енергија, снабдувачот со електрична енергија односно снабдувачот со електрична енергија во краен случај како и носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Пазарните правила.

15. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;
- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

16. Доверливост на информациите

Носителот на лиценцата е должен во согласност со закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации кои при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија ги добива од сите учесници на пазарот на електрична енергија.

17. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1. обемот на производство на електрична енергија во текот на претходната година, вкупно и за секој произведен капацитет поодделно (вкупна количина на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија, сопствена потрошувачка, број и времетраење на планираните и непланираните прекин, како и за причините за нивно настанување);

2. финансиски извештај за енергетската дејност производство на електрична енергија, составен од:

- биланс на состојба и биланс на успех,
- извештај за промените во главнината,
- извештај за паричните текови,
- применетите сметководствени политики, и
- други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди;

3. превземени мерки во текот на претходната година за:

- заштита на објектите и средствата преку кои се врши енергетската дејност од надворешни влијанија и хаварии, како и нивно осигурување,
- заштита при работа,
- обука и стручно усовршување на вработените заради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енергетската дејност,
- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,
- спроведување на мониторинг врз сопственото работење,
- обезбедување на услови за сигурно, континуирано и квалитетно вршење на енергетската дејност,
- обезбедување на енергетска ефикасност,
- вршење на енергетската дејност во услови на кризна состојба, како и воена и вонредна состојба;

4. остварување на годишната програма за реализација на Планот за одржување на производните капацитети, во претходната година;

5. извршување на програма за ремонти во претходната година;

6. состојба со кадровска екипираност за извршување на пооделни задачи при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија;

7. извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли;

8. бизнис план за тековната година и оценка за реализирање на бизнис планот во претходната година;

9. превземени мерки за подобрување на квалитетот на услугата.

18. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на енергетската дејност

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- во писмена и/или електронска форма, месечни и квартални извештаи за количините на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;
- известување за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.

19. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерење на произведената, односно испорачаната електрична енергија во дистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

20. Физичка заштита на производниот капацитет од надворешни влијанија и хаварии

Носителот на лиценцата е должен во рок од шест месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да донесе План за физичка заштита на производните капацитети и должен е истиот да го достави до Регулаторната комисија за енергетика.

21. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи непосреден увид во целокупната документација, како и пристап во објектите, деловните простории, простори, инсталациите, како и на средствата и опремата потребни за вршење на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

22. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, согласно пропишаниот правилник за снабдување со електрична енергија и Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

23. Изменување и дополнување на лиценцата

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

24. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

Прилог 2

ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА МХЕЦ КЛЕПАЛСКА, реф. бр. 321

1. име на мала хидроелектрична централа – МХЕЦ Клепалска со реф. бр.321;

2. локација на мала хидроелектрична централа на дистрибутивната мрежа согласно решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа;

3. општи податоци:

- година на почеток на градба - 2015 година,
- година на завршеток на градба - 2016 година,
- година на почеток на работа - 2016 година,
- проценет животен век на хидроелектрична централа - 75 години.

4. податоци за турбина:

- тип, производител и номинални податоци – Пелтон вертикална,;

- Номинални податоци:

- Моќност: 172,2 kW,
- Номинален проток: 0,307m³/s,
- Номинален нето пад: 64,23 m,
- Номинална брзина: 600 min -1

5. Податоци за генератор:

- Номинални податоци:
- Моќност привидна: 220 kVA,
- Моќност активна: 176 kW,
- Номинален напон: 0.4 kV,
- Номинална брзина: 600 min -1
- Номинален фактор на моќност: 0,8

6. Податоци за трансформатор:

- Номинални податоци:
- Моќност привидна: 250 kVA,
- Номинален напон: 10(20)/04, kV/kV

3052.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16, член 39 став 1 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 06/16 и 53/16), како и член 31 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11 и 78/13 и 33/15), постапувајќи по барањето на Друштво за производство, градежништво, трговија и услуги МИНКА ЕНЕРГОТЕК ДОО Скопје, за издавање на лиценца за производство на електрична енергија, на седницата одржана на 28.6.2016 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштво за производство, градежништво, трговија и услуги МИНКА ЕНЕРГОТЕК ДОО Скопје, со седиште на Ул. Васил Ѓоргов бр. 28/3 - 4 Скопје, согласно член 39 став 1 од Законот за енергетика, му се издава лиценца, за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија во мала хидроелектрана МХЕЦ „Клепалска“ со реф. бр. 322.

2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа одлука ќе ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа лоцирана во општина Берово.

3. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија согласно член 39 став 2 и член 32 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“, бр. 143/11, 78/13 и 33/15), дополнително ќе донесе одлука за влегување во сила на оваа лиценца, откако инвеститорот од ставот 1 на овој член, во рок определен во Одобрението за градење, ќе достави извештај за извршен технички преглед од надзорен инженер со кој овој енергетски објект се става во употреба.

4. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага извршувањето на истата.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 12-16/16
28 јуни 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1

Л И Ц Е Н Ц А ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата

Друштво за производство, градежништво, трговија и услуги МИНКА ЕНЕРГОТЕК ДОО Скопје, со седиште на Ул. Васил Ѓоргов бр. 28/3 - 4 Скопје.

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата

Производство на електрична енергија

3. Евидентен број на издадената лиценца

ЕЕ - 274.01.1/16

4. Број на деловниот субјект – 6973434

5. Единствен даночен број – 4080014545970

6. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Како енергетска дејност производство на електрична енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носи-

телот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во мала хидроелектрана, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.

9. Локација на вршење на енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори ќе ја врши во мала хидроелектрана МХЕЦ „Клепалска“ со реф. бр. 322 во општина Берово.

10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија ќе ја врши со произведен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.

11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија

Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на Регулаторната комисија за енергетика.

12. Права и обврски за носителот на лиценца

Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија, правата и обврските на носителот на лиценца како и неговото учество на пазарот на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да:

- ги почитува законите, другите прописи и општи акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, заштита на работниците, заштита на техничките средства и опрема;

- ги почитува, Пазарните правила, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон;

- се придржува кон законите, прописите, стандардите, препораките и други општи акти,

- доколку носителот на лиценцата се стекне со Одлука за одобрување на користење на повластена тарифа за откупување на целокупната произведена електрична енергија во мала хидроелектрана, да го почитува Договорот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно Операторот на пазарот на електрична енергија, за откуп на целокупната произведена електрична енергија;

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- обезбеди достапност на планираната електрична моќност и енергија до точката на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- го достави Договорот за откуп на електрична енергија до Регулаторната комисија за енергетика;
- се придржува кон склучениот Договор за откуп на електрична енергија;
- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост до носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

13. Планирање на одржување на производните капацитети

Заради сигурно и ефикасно функционирање на производните капацитети кои се вклучени во процесот на производство на електрична енергија, носителот на лиценцата е должен истите да ги одржува во исправна и функционална состојба.

Носителот на лиценцата е должен секоја година, најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за енергетика да поднесе План за одржување на производните капацитети за период од пет години, годишна програма за реализација на планот, како и мислење за усогласеност на Планот од носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија.

Планот за одржување на производните капацитети особено треба да содржи:

- опис на функционална состојба на производните капацитети;
- потреба од ревитализација на производните капацитети;
- финансиски извори за реализација на планот.

14. Обврска за информирање

Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбеди на операторот на преносниот систем, операторот на пазарот на електрична енергија, снабдувачот со електрична енергија односно снабдувачот со електрична енергија во краен случај како и носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Пазарните правила.

15. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;
- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

16. Доверливост на информациите

Носителот на лиценцата е должен во согласност со закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации кои при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија ги добива од сите учесници на пазарот на електрична енергија.

17. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1. обемот на производство на електрична енергија во текот на претходната година, вкупно и за секој произведен капацитет поодделно (вкупна количина на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија, сопствена потрошувачка, број и времетраење на планираните и непланираните прекин, како и за причините за нивно настанување);
2. финансиски извештај за енергетската дејност производство на електрична енергија, составен од:
 - биланс на состојба и биланс на успех,
 - извештај за промените во главнината,
 - извештај за паричните текови,
 - применетите сметководствени политики, и
 - други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди;
3. превземен мерки во текот на претходната година за:
 - заштита на објектите и средствата преку кои се врши енергетската дејност од надворешни влијанија и хаварии, како и нивно осигурување,
 - заштита при работа,
 - обука и стручно усовршување на вработените заради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енергетската дејност,
 - заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,
 - спроведување на мониторинг врз сопственото работење,
 - обезбедување на услови за сигурно, континуирано и квалитетно вршење на енергетската дејност,
 - обезбедување на енергетска ефикасност,
 - вршење на енергетската дејност во услови на кризна состојба, како и воена и вонредна состојба;
4. остварување на годишната програма за реализација на Планот за одржување на производните капацитети, во претходната година;
5. извршување на програма за ремонти во претходната година;
6. состојба со кадровска екипираност за извршување на поделни задачи при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија;
7. извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли;

8. бизнис план за тековната година и оценка за реализирање на бизнис планот во претходната година;

9. превземени мерки за подобрување на квалитетот на услугата.

18. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на енергетската дејност

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- во писмена и/или електронска форма, месечни и квартални извештаи за количините на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- известување за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.

19. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерење на произведената, односно испорачаната електрична енергија во дистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

20. Физичка заштита на производниот капацитет од надворешни влијанија и хаварии

Носителот на лиценцата е должен во рок од шест месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да донесе План за физичка заштита на производните капацитети и должен е истиот да го достави до Регулаторната комисија за енергетика.

21. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи непосреден увид во целокупната документација, како и пристап во објектите, деловните простории, простори, инсталациите, како и на средствата и опремата потребни за

вршење на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

22. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, согласно пропишаниот правилник за снабдување со електрична енергија и Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

23. Изменување и дополнување на лиценцата

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

24. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

Прилог 2

ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА МХЕЦ КЛЕПАЛСКА, реф. бр. 322

1. име на мала хидроелектрична централа – МХЕЦ Клепалска со реф. бр.322;

2. локација на мала хидроелектрична централа на дистрибутивната мрежа согласно решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа;

3. општи податоци:

- година на почеток на градба - 2015 година,
- година на завршеток на градба - 2016 година,
- година на почеток на работа - 2016 година,
- проценет животен век на хидроелектрична централа - 75 години.

4. податоци за турбина:

- тип, производител и номинални податоци – Пелтон вертикална,;

- Номинални податоци:

- Моќност: 257,1 kW,
- Номинален проток: 0,43m³/s,
- Номинален нето пад: 68,48 m,
- Номинална брзина: 600 min -1

5. Податоци за генератор:

- Номинални податоци:
- Моќност привидна: 330 kVA,
- Моќност активна: 297 kW,
- Номинален напон: 0.4 kV,
- Номинална брзина: 600 min -1
- Номинален фактор на моќност: 0,9

6. Податоци за трансформатор:

- Номинални податоци:
- Моќност привидна: 250 kVA,
- Номинален напон: 10(20)/04, kV/kV

3053.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16, член 39 став 1 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 06/16 и 53/16), како и член 31 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11 и 78/13 и 33/15), постапувајќи по барањето на Друштво за производство, градежништво, трговија и услуги МИНКА ЕНЕРГОТЕК ДОО Скопје, за издавање на лиценца за производство на електрична енергија, на седницата одржана на 28.06.2016 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштво за производство, градежништво, трговија и услуги МИНКА ЕНЕРГОТЕК ДОО Скопје, со седиште на Ул. Васил Ѓоргов бр. 28/3 - 4 Скопје, согласно член 39 став 1 од Законот за енергетика, му се издава лиценца, за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија во мала хидроелектрана МХЕЦ „Брегалица“ со реф. бр. 329.

2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа одлука ќе ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа лоцирана во општина Пехчево.

3. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија согласно член 39 став 2 и член 32 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13 и 33/15), дополнително ќе донесе одлука за влегување во сила на оваа лиценца, откако инвеститорот од ставот 1 на овој член, во рок определен во Одобрението за градење, ќе достави извештај за извршен технички преглед од надзорен инженер со кој овој енергетски објект се става во употреба.

4. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага извршувањето на истата.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 12-17/16
28 јуни 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1

Л И Ц Е Н Ц А ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата

Друштво за производство, градежништво, трговија и услуги МИНКА ЕНЕРГОТЕК ДОО Скопје, со седиште на Ул. Васил Ѓоргов бр. 28/3 - 4 Скопје.

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата

Производство на електрична енергија

3. Евидентен број на издадената лиценца

EE - 272.01.1/16

4. Број на деловниот субјект – 6973434

5. Единствен даночен број – 4080014545970

6. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Како енергетска дејност производство на електрична енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во мала хидроелектрана, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.

9. Локација на вршење на енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори ќе ја врши во мала хидроелектрана МХЕЦ „Брегалица“ со реф. бр. 329 во општина Пехчево.

10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија ќе ја врши со произведен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.

11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија

Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на Регулаторната комисија за енергетика.

12. Права и обврски за носителот на лиценца

Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија, правата и обврските на носителот на лиценца како и неговото учество на пазарот на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да:

- ги почитува законите, другите прописи и општи акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, заштита на работниците, заштита на техничките средства и опрема;

- ги почитува, Пазарните правила, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон;

- се придржува кон законите, прописите, стандардите, препораките и други општи акти,

- доколку носителот на лиценцата се стекне со Одлука за одобрување на користење на повластена тарифа за откупување на целокупната произведена електричната енергија во мала хидроелектрана, да го почитува Договорот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно Операторот на пазарот на електрична енергија, за откуп на целокупната произведена електрична енергија;

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- обезбеди достапност на планираната електрична моќност и енергија до точката на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- го достави Договорот за откуп на електрична енергија до Регулаторната комисија за енергетика;

- се придржува кон склучениот Договор за откуп на електрична енергија;

- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост до носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

13. Планирање на одржување на производните капацитети

Заради сигурно и ефикасно функционирање на производните капацитети кои се вклучени во процесот на производство на електрична енергија, носителот на лиценцата е должен истите да ги одржува во исправна и функционална состојба.

Носителот на лиценцата е должен секоја година, најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за енергетика да поднесе План за одржување на производните капацитети за период од пет години, годишна програма за реализација на планот, како и мислење за услогласеност на Планот од носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија.

Планот за одржување на производните капацитети особено треба да содржи:

- опис на функционална состојба на производните капацитети;
- потреба од ревитализација на производните капацитети;
- финансиски извори за реализација на планот.

14. Обврска за информирање

Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбеди на операторот на преносниот систем, операторот на пазарот на електрична енергија, снабдувачот со електрична енергија односно снабдувачот со електрична енергија во краен случај како и носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Пазарните правила.

15. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;
- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

16. Доверливост на информациите

Носителот на лиценцата е должен во согласност со закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации кои при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија ги добива од сите учесници на пазарот на електрична енергија.

17. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1. обемот на производство на електрична енергија во текот на претходната година, вкупно и за секој произведен капацитет поодделно (вкупна количина на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија, сопствена потрошувачка, број и времетраење на планираните и непланираните прекин, како и за причините за нивно настанување);

2. финансиски извештај за енергетската дејност производство на електрична енергија, составен од:

- биланс на состојба и биланс на успех,
- извештај за промените во главнината,
- извештај за паричните текови,
- применетите сметководствени политики, и
- други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди;

3. превземени мерки во текот на претходната година за:

- заштита на објектите и средствата преку кои се врши енергетската дејност од надворешни влијанија и хаварии, како и нивно осигурување,
- заштита при работа,
- обука и стручно усовршување на вработените заради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енергетската дејност,
- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,
- спроведување на мониторинг врз сопственото работење,
- обезбедување на услови за сигурно, континуирано и квалитетно вршење на енергетската дејност,
- обезбедување на енергетска ефикасност,
- вршење на енергетската дејност во услови на кризна состојба, како и воена и вонредна состојба;

4. остварување на годишната програма за реализација на Планот за одржување на производните капацитети, во претходната година;

5. извршување на програма за ремонти во претходната година;

6. состојба со кадровска екипираност за извршување на пооделни задачи при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија;

7. извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли;

8. бизнис план за тековната година и оценка за реализирање на бизнис планот во претходната година;

9. превземени мерки за подобрување на квалитетот на услугата.

18. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на енергетската дејност

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- во писмена и/или електронска форма, месечни и квартални извештаи за количините на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;
- известување за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.

19. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерење на произведената, односно испорачаната електрична енергија во дистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

20. Физичка заштита на производниот капацитет од надворешни влијанија и хаварии

Носителот на лиценцата е должен во рок од шест месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да донесе План за физичка заштита на производните капацитети и должен е истиот да го достави до Регулаторната комисија за енергетика.

21. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи непосреден увид во целокупната документација, како и пристап во објектите, деловните простории, простори, инсталациите, како и на средствата и опремата потребни за вршење на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

22. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, согласно пропишаниот правилник за снабдување со електрична енергија и Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

23. Изменување и дополнување на лиценцата

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

24. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

Прилог 2**ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА МХЕЦ
БРЕГАЛНИЦА, реф. бр. 329**

1. име на мала хидроелектрична централа – МХЕЦ Брегалница со реф. бр.329;

2. локација на мала хидроелектрична централа на дистрибутивната мрежа согласно решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа;

3. општи податоци:

- година на почеток на градба - 2015 година,
- година на завршеток на градба - 2016 година,
- година на почеток на работа - 2016 година,
- проценет животен век на хидроелектрична централа - 75 години.

4. податоци за турбина:

- тип, производител и номинални податоци – Пелтон вертикална;

- Номинални податоци:
- Моќност: 688,2 kW,
- Номинален проток: 0,919 m³/s,
- Номинален нето пад: 84,82 m,
- Номинална брзина: 500 min⁻¹

5. Податоци за генератор:

- Номинални податоци:
- Моќност привидна: 900 kVA,
- Моќност активна: 720 kW,
- Номинален напон: 0.4 kV,
- Номинална брзина: 500 min⁻¹
- Номинален фактор на моќност: 0,8

6. Податоци за трансформатор:

- Номинални податоци:
- Моќност привидна: 1000 kVA,
- Номинален напон: 10(20)/04, kV/kV

3054.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16, член 39 став 1 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 06/16 и 53/16), како и член 31 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13 и 33/15), постапувајќи по барањето на Друштво за изградба и оперирање со центри НОРД ЕНЕРГИ ГРОУП ДООЕЛ експорт – импорт Тетово, за издавање на лиценца за производство на електрична енергија, на седницата одржана на 28.06.2016 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштво за изградба и оперирање со центри на НОРД ЕНЕРГИ ГРОУП ДООЕЛ експорт – импорт Тетово, со седиште на ул. Борис Кидрич бр. 1 Тетово, согласно член 39 став 1 од Законот за енергетика, му се издава лиценца, за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија во мала хидроелектрана МХЕЦ „Бачишка Река 1“ со реф. бр. 27.

2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа одлука ќе ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа лоцирана во општина Кичево.

3. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија согласно член 39 став 2 и член 32 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“, бр. 143/11, 78/13 и 33/15), дополнително ќе донесе одлука за влегување во сила на оваа лиценца, откако инвеститорот од ставот 1 на овој член, во рок определен во Одобрението за градење, ќе достави извештај за извршен технички преглед од надзорен инженер со кој овој енергетски објект се става во употреба.

4. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага извршувањето на истата.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 12-18/16
28 јуни 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1

Л И Ц Е Н Ц А ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштво за изградба и оперирање со центри на НОРД ЕНЕРГИ ГРОУП ДООЕЛ експорт – импорт Тетово, со седиште на ул. Борис Кидрич бр. 1 Тетово

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата

Производство на електрична енергија

3. Евидентен број на издадената лиценца
ЕЕ - 271.01.1/16

4. Број на деловниот субјект – 6658628

5. Единствен даночен број – 4028010514114

6. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Како енергетска дејност производство на електрична енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во мала хидроелектрана, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.

9. Локација на вршење на енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори ќе ја врши во мала хидроелектрана МХЕЦ „Бачишка Река 1“ со реф. бр. 27 во општина Кичево.

10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија ќе ја врши со произведен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.

11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија

Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на Регулаторната комисија за енергетика.

12. Права и обврски за носителот на лиценца

Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија, правата и обврските на носителот на лиценца како и неговото учество на пазарот на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да:

- ги почитува законите, другите прописи и општи акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, заштита на работниците, заштита на техничките средства и опрема;

- ги почитува, Пазарните правила, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон;

- се придржува кон законите, прописите, стандардите, препораките и други општи акти,

- доколку носителот на лиценцата се стекне со Одлука за одобрување на користење на повластена тарифа за откупување на целокупната произведена електричната енергија во мала хидроелектрана, да го почитува Договорот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно Операторот на пазарот на електрична енергија, за откуп на целокупната произведена електрична енергија;

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- обезбеди достапност на планираната електрична моќност и енергија до точката на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- го достави Договорот за откуп на електрична енергија до Регулаторната комисија за енергетика;

- се придржува кон склучениот Договор за откуп на електрична енергија;

- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост до носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

13. Планирање на одржување на производните капацитети

Заради сигурно и ефикасно функционирање на производните капацитети кои се вклучени во процесот на производство на електрична енергија, носителот на лиценцата е должен истите да ги одржува во исправна и функционална состојба.

Носителот на лиценцата е должен секоја година, најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за енергетика да поднесе План за одржување на производните капацитети за период од пет години, годишна програма за реализација на планот, како и мислење за услогласеност на Планот од носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија.

Планот за одржување на производните капацитети особено треба да содржи:

- опис на функционална состојба на производните капацитети;
- потреба од ревитализација на производните капацитети;
- финансиски извори за реализација на планот.

14. Обврска за информирање

Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбеди на операторот на преносниот систем, операторот на пазарот на електрична енергија, снабдувачот со електрична енергија односно снабдувачот со електрична енергија во краен случај како и носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Пазарните правила.

15. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;
- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

16. Доверливост на информациите

Носителот на лиценцата е должен во согласност со закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации кои при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија ги добива од сите учесници на пазарот на електрична енергија.

17. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во теквната година да достави годишен извештај за делокругот на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1. обемот на производство на електрична енергија во текот на претходната година, вкупно и за секој произведен капацитет поодделно (вкупна количина на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија, сопствена потрошувачка, број и времетраење на планираните и непланираните прекин, како и за причините за нивно настанување);

2. финансиски извештај за енергетската дејност производство на електрична енергија, составен од:

- биланс на состојба и биланс на успех,
- извештај за промените во главнината,
- извештај за паричните текови,
- применетите сметководствени политики, и
- други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди;

3. превземени мерки во текот на претходната година за:

- заштита на објектите и средствата преку кои се врши енергетската дејност од надворешни влијанија и хаварии, како и нивно осигурување,
- заштита при работа,
- обука и стручно усовршување на вработените заради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енергетската дејност,
- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,
- спроведување на мониторинг врз сопственото работење,
- обезбедување на услови за сигурно, континуирано и квалитетно вршење на енергетската дејност,
- обезбедување на енергетска ефикасност,
- вршење на енергетската дејност во услови на кризна состојба, како и воена и вонредна состојба;

4. остварување на годишната програма за реализација на Планот за одржување на производните капацитети, во претходната година;

5. извршување на програма за ремонти во претходната година;

6. состојба со кадровска екипираност за извршување на пооделни задачи при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија;

7. извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли;

8. бизнис план за тековната година и оценка за реализирање на бизнис планот во претходната година;

9. превземени мерки за подобрување на квалитетот на услугата.

18. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на енергетската дејност

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- во писмена и/или електронска форма, месечни и квартални извештаи за количините на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- известување за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.

19. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерење на произведената, односно испорачаната електрична енергија во дистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

20. Физичка заштита на производниот капацитет од надворешни влијанија и хаварии

Носителот на лиценцата е должен во рок од шест месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да донесе План за физичка заштита на производните капацитети и должен е истиот да го достави до Регулаторната комисија за енергетика.

21. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи непосреден увид во целокупната документација, како и пристап во објектите, деловните простории, простори, инсталациите, како и на средствата и опремата потребни за вршење на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

22. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, согласно пропишаниот правилник за снабдување со електрична енергија и Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по ба-

рање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

23. Изменување и дополнување на лиценцата

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

24. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

Прилог 2

ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА МХЕЦ БАЧИШКА РЕКА 1, реф. бр. 27

1. име на мала хидроелектрична централа – МХЕЦ Бачишка река 1 со реф. бр.27 со инсталирана моќност од 1440 kW;

2. локација на мала хидроелектрична централа на дистрибутивната мрежа согласно решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа;

3. општи податоци:

- година на почеток на градба - 2015 година,
- година на завршеток на градба - 2016 година,
- година на почеток на работа - 2016 година,
- проценет животен век на хидроелектрична централа - 75 години.

4. податоци за турбина:

- тип, производител и номинални податоци – Пелтон вертикална;

- Номинални податоци:

- Моќност: 1415,1 kW,
- Номинален проток: 0,91 m³/s,
- Номинален нето пад: 176,54 m,
- Номинална брзина: 750 min⁻¹

5. Податоци за генератор:

- Номинални податоци:
- Моќност привидна: 1800 kVA,
- Моќност активна: 1440 kW,
- Номинален напон: 0.4 kV,
- Номинална брзина: 750 min⁻¹
- Номинален фактор на моќност: 0,8

6. Податоци за трансформатор:

- Номинални податоци:
- Моќност привидна: 2000 kVA,
- Номинален напон: 10(20)/04, kV/kV

3055.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 и став 16, а во врска со член 118, од Законот за енергетика ("Службен весник на РМ" бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16 и 53/16) и член 28 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности ("Службен весник на РМ" бр. 143/2011, 78/2013 и 33/2015), постапувајќи по Барањето на Акционерското Друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје (АД ЕЛЕМ), за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност Снабдување со топлинска енергија, на седницата одржана на 28.06.2016 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА

1. На Акционерското Друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје (АД ЕЛЕМ), му се издава лиценца за вршење на енергетската дејност Снабдување со топлинска енергија.

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата во вршењето на енергетската дејност Снабдување со топлинска енергија се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вршење на енергетската дејност Снабдување со топлинска енергија“ кој што е составен дел на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 11-19/16

28 јуни 2016 година

Скопје

Претседател,

Димитар Петров, с.р.

Прилог 1

Л И Ц Е Н Ц А ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата

Акционерското Друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје (АД ЕЛЕМ), Ул.11-ти Октомври бр. 9, 1000 Скопје, Република Македонија.

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата

Снабдување со топлинска енергија

3. Датум на издавање на лиценцата

28 јуни 2016 година

4. Временски период на важење на лиценцата

10 години

5. Датум до кога важи лиценцата

28 јуни 2026 година

6. Евидентен број на издадената лиценца

ТЕ - 15.03.1/16

7. Број на деловниот субјект - 6023754

8. Единствен даночен број - 4030005560757

9. Вид и обем на енергетската дејност што се врши

Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност снабдување со топлинска енергија на потрошувачите, како и правата и обврските на носителот на лиценцата.

Како енергетска дејност снабдување со топлинска енергија во смисла на оваа лиценца, се смета набавка и продажба на топлинска енергија на потрошувачите.

10. Подрачје на вршење на енергетската дејност

Врз основа на одредбите од оваа лиценца, носителот на лиценцата ќе ја врши енергетската дејност снабдување со топлинска енергија на потрошувачите приклучени на дистрибутивната мрежа на подрачјето на град Скопје односно на делови од подрачјата на општината Гази Баба.

11. Објекти преку кои ќе се врши снабдување со топлинска енергија

Носителот на лиценцата ќе врши снабдување со топлинска енергија преку објекти и инсталации на дистрибутивната мрежа и мерни уреди кај потрошувачите, лоцирани на делови од подрачјата на општината Гази Баба во градот Скопје.

12. Право на пристап и користење на дистрибутивната мрежа

Носителот на лиценцата има право на пристап и користење на дистрибутивната мрежа заради непречено вршење на енергетската дејност снабдување со топлинска енергија, за што е должен да склучи договор со операторот на системот за дистрибуција на топлинска енергија, во согласност со закон и другите прописи.

13. Обврски за носителот на лиценца

Носителот на лиценцата е должен да:

- ги почитува законите, другите прописи и општи акти, како и правилниците и другите прописи кои ги пропишува и/или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон од областа на топлинската енергија;

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно снабдување со топлинска енергија;

- врши набавка на потребни количини на топлинска енергија и обезбедува потребен дистрибутивен капацитет за испорака, за потребите на крајните потрошувачи;

- склучи годишен договор со операторот на системот за дистрибуција на топлинска енергија за набавка на топлинска енергија за потребите на своите потрошувачи, како и договор за користење на дистрибутивниот систем, по цени и тарифи одобрени и претходно објавени од Регулаторната комисија за енергетика.

- склучува договори со потрошувачите за снабдување со топлинска енергија;

- врши фактурирање и наплата на измерената и испорачаната количина на топлинска енергија.

14. Обврска за информирање

Носителот на лиценцата е должен веднаш да ја извести Регулаторната комисија за енергетика, за сите прекинати во снабдувањето со топлинска енергија, како и за причините за настанување на прекините и превземените мерки за нивно отстранување.

15. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена сметководствена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;

- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

16. Доверливост на информациите

Носителот на лиценцата е должен во согласност со закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации кои при вршењето на енергетската дејност снабдување со топлинска енергија ги добива од носителите на лиценци и потрошувачите.

17. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

- количина на набавена и испорачана топлинска енергија вкупно и по групи на потрошувачи;

- состојба на топлинскиот конзум во извештајната година на корисниците на услугата снабдување на топлинска енергија;

1. финансиски извештај за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца за вршење на енергетска дејност, составен од:

- биланс на состојба и биланс на успех,
- извештај за промените во главнината,

- извештај за паричните текови,

- применетите сметководствени политики, и

- други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди;

2. состојба со кадровска екипираност за извршување на поделни задачи при вршењето на енергетската дејност снабдување со топлинска енергија;

3. реализација на обврската за информирање на потрошувачите и превземени мерки за подобрување на квалитетот на услугата.

18. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на дејноста

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- месечни извештаи за набавени и испорачани количини на топлинска енергија, вкупно и по одделни групи на потрошувачи, број и времетраење на планирани и непланирани прекинати во снабдувањето со топлинска енергија;

- известување за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност снабдување со топлинска енергија;

- копии од договорите во врска со вршењето на енергетската дејност снабдување со топлинска енергија со Производителот и Дистрибутерот на топлинска енергија за греење.

19. Цена за вршење на енергетската дејност снабдување со топлинската енергија

Носителот на лиценцата е должен цената за вршење на енергетската дејност снабдување со топлинска енергија на потрошувачите да ја формира во согласност со Правилникот за начин и услови за регулирање на цени на топлинска енергија.

Носителот на лиценцата е должен цената за вршење на енергетската дејност снабдување со топлинска енергија, да ја објавува на својата веб страна.

20. Обврска за овозможување на непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи непосреден увид во целокупната документација, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

21. Квалитет на вршење на енергетската дејност снабдување со топлинска енергија

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди постојан квалитет на вршење на енергетската дејност снабдување со топлинска енергија согласно законските прописи и Мрежните правила за дистрибуција на топлинска енергија за греење.

Носителот на лиценцата е должен да врши мониторинг на квалитетот (влезна и излезна температура и количина) на испорачаната топлинска енергија, за што на секои шест месеци ја известува Регулаторната комисија за енергетика.

22. Изменување и дополнување на лиценцата

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши исклучиво во согласност со одредбите од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

23. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

3056.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 06/16 и 53/16) и член 28 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“, бр. 143/11, 78/13 и 33/15), постапувајќи по барањето на Друштво за дистрибуција и трговија со електрична енергија АЛФА ЕНЕРГЕТИКА ДОО Штип, на седницата одржана на 28.06.2016 година донесе

ОДЛУКА**ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштво за дистрибуција и трговија со електрична енергија АЛФА ЕНЕРГЕТИКА ДОО Штип со седиште на адреса ул. Тошо Арсов бр.32 Штип, се издава лиценца за вршење на енергетската дејност трговија со електрична енергија.

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата во вршењето на енергетската дејност трговија со електрична енергија се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија“, кој што е составен дел на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 12-20/16

28 јуни 2016 година

Скопје

Претседател,

Димитар Петров, с.р.

Прилог 1**Л И Ц Е Н Ц А****ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА****1. Име и седиштето на носителот на лиценцата**

Друштво за дистрибуција и трговија со електрична енергија АЛФА ЕНЕРГЕТИКА ДОО Штип со седиште на адреса ул. Тошо Арсов бр.32 Штип

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата

Трговија со електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценцата:

28.06.2016 година

4. Датум до кога важи лиценцата:

28.06.2026 година

5. Евидентен број на издадената лиценца:

ЕЕ – 260.10.1/16

6. Број на деловниот субјект - 7105517**7. Единствен даночен број - 4029016517693****8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши**

Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на енергетската дејност трговија со електрична енергија.

Како трговија со електрична енергија, во смисла на оваа лиценца се смета купување на електрична енергија од земјата и од странство, заради продажба на други трговци, снабдувачи, операторот на електропреносниот и операторите на дистрибутивните системи како и продажба на купувачи во странство согласно член 81 од Законот за енергетика. Трговецот во својство на снабдувач може да продава електрична енергија и на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на електрична енергија, утврдени во пазарните правила.

Трговецот со електрична енергија, во случаите кога врши прекугранични трансакции на електрична енергија која се обврзал да ја испорача на своите купувачи е должен да обезбеди доволен прекуграничен преносен и/или дистрибутивен капацитет и регулирани услуги во согласност со пазарните правила, мрежните правила за пренос на електрична енергија и мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија како и Правилата за доделување на прекуграничните преносни капацитети.

9. Опис на условите и начинот на вршење на дејноста

Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучување на соодветни договори за купување и продажба на електрична енергија и договори за закупување на преносен и/или дистрибутивен капацитет.

10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста

Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата може да ја врши на целата територија на Република Македонија и странство.

11. Услови и начин на извршување на обврските на носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен да:

- обезбеди непречена и континуирана испорака на електрична енергија согласно

купопродажните договори;

- обезбеди доволен преносен или дистрибутивен капацитет и регулирани услуги во случаите кога врши прекугранични трансакции на електрична енергија за своите купувачи, согласно пазарните правила, мрежните правила за пренос на електрична енергија и мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија како и Правилата за доделување на прекуграничните преносни капацитети;

- работи во согласност со правилата за пазар на електрична енергија во однос на доверливоста и обемот на снабдување, со цел да се исполнат обврските кон купувачите;

- ги исполни барањата за финансиско обезбедување утврдени со пазарните правила;

- им фактурира на потрошувачите за испорачаната електрична енергија кога е во својство на снабдувач на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на електрична енергија, согласно пазарните правила, како и за обезбедениот преносен и дистрибутивен капацитет и регулираните услуги, согласно превземените обврски за потрошувачите кога врши прекугранични трансакции;

- достави во определен рок до операторот на пазарот на електрична енергија информации за количините на електрична енергија и соодветниот временски распоред од сите договори за купопродажба на електрична енергија како и соодветните договори за прекугранични трансакции низ преносната мрежа во согласност со пазарните правила;

- достави во определен рок до Регулаторната комисија за енергетика, по нејзино барање, информации и извештаи за своите трансакции и деловни активности при продажбата на електрична енергија во својство на снабдувач, на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на електрична енергија, утврдени во пазарните правила;

- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Македонија, а особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија со електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа;

12. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца;

- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието, како и

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

13. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во теквната година да доставува Годишен извештај за работењето во претходната година (извештајна година), кој особено треба да содржи:

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината;

2) комплет годишна сметка составена од: биланс на состојба и биланс на успех, извештај за промените во главнината, извештај за паричните текови, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска регулатива;

14. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на дејноста, до Регулаторната комисија за енергетика

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- информации за испорачаните количини на електрична енергија според купопродажните договори, согласно Табела 1 која е составен дел на оваа лиценца;

- испорачаните количини на електрична енергија да се доставуваат на квартално, но одвоени по месеци;

- известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност трговија со електрична енергија;

- како и други промени во работењето согласно правилникот.

15. Обврска за овозможување на пристап до деловните простории и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да овозможи непосреден увид во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

16. Изменување и продолжување како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата

Изменување и продолжување, како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

17. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

Табела 1 - ИЗВЕШТАЈ ЗА ИСПОРАЧАНИ КОЛИЧИНИ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
(се доставува на квартално и годишно ниво)

Корисник	Испорачани количини во текот на квартал: I, II, III, IV				Испорачани количини од почетокот на годината (квартално и сумарно)			
	Планирано согласно склучени договори		Реализирана количина на електрична енергија (kWh)		Планирано согласно склучени договори		Реализирана количина на електрична енергија (kWh)	
	месечно	квартално	месечно	квартално	квартално	годишно	квартално	годишно
Снабдувачи								
Самостојни потрошувачи								
Електро- преносен систем оператор								
Електро- дистрибутивен систем оператор								
Извоз и други трговци								
Транзит на ЕЕ								

3057.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Законот за енергетика (“Службен весник на Република Македонија” бр.16/11,136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16 и 53/16), член 21 од Правилникот за начинот и условите за определување на регулиран максимален приход и регулирани просечни тарифи за пренос на електрична енергија, организирање и управување со пазарот на електрична енергија и дистрибуција на електрична енергија („Службен весник на РМ“ бр. 21/11, 168/11 и 135/12) и член 13 од Тарифниот систем за дистрибуција на електрична енергија за потрошувачите приклучени на дистрибутивниот систем на ЕВН Македонија АД Скопје („Службен весник на РМ“ бр. 44/14), постапувајќи по Барањето за одобрување на регулиран максимален приход и тарифи за вршење на регулирана енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија за 2016 година на ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција со електрична енергија (во натамошниот текст: ЕВН Македонија АД Скопје) бр.08-5323/1 од 12.05.2016 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија под УП1 бр.08-24/16 на 12.05.2016 година, на седницата одржана на 30.06.2016 година, донесе:

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД, РЕГУЛИРАНА ПРОСЕЧНА ТАРИФА И ТАРИФИ ЗА ПРЕСМЕТКОВНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕГУЛИРАНАТА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ЕВН ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА АД ЗА ДИСТРИБУЦИЈА И СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СКОПЈЕ ЗА 2016 ГОДИНА

1. Се одобрува регулираниот максимален приход (MAR) за вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија за 2016 година да изнесува 7.367.209.519 денари.

2. Регулираната просечна тарифа за дистрибуција на електрична енергија за 2016 година се утврдува да изнесува 1,4589 ден/kWh за планирана испорака на 5.049.996.179 kWh електрична енергија за потрошувачите приклучени на дистрибутивниот систем.

3. Во согласност со регулираниот максимален приход (MAR) за вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија утврден со точка 1 од оваа Одлука и просечната тарифа за пренос на електрична енергија за 2016 година (0,2315 ден/kWh) утврдена со Одлука за одобрување на регулиран максимален приходи, просечна тарифа и тарифи за пресметковни елементи за вршење на регулираната енергетска дејност пренос на електрична енергија на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, АД МЕПСО - Скопје за 2016 година, тарифите за пресметковните елементи за категориите на потрошувачи, врз основа на кои ЕВН Електростопанство на Македонија АД за дистрибуција и снабдување со електрична енергија Скопје, како вршител на енергетската дејност дистрибуција на електрична енергија, им го фактурира надоместокот за користење на дистрибутивниот систем, изнесуваат:

категории на приклучоци	Тарифи за пресметковни елементи (без вкalkулирана тарифа за пренос на електрична енергија)		
	моќност (ден/kW)	активна ел.енерг (ден/kWh)	реактивна ел.енергија (ден/kvarh)
MV1	87,04	0,0203	0,0081
MV2	132,04	0,0673	0,0269
LV1.2	186,20	0,1159	0,0464
LV1.1	*	0,6973	*
LV2	*	1,8235	*

категории на приклучоци	Тарифи за пресметковни елементи (со вкalkулирана тарифа за пренос на електрична енергија)		
	моќност (ден/kW)	активна ел.енерг (ден/kWh)	реактивна ел.енергија (ден/kvarh)
MV1	87,04	0,2518	0,0081
MV2	132,04	0,2988	0,0269
LV1.2	186,20	0,3474	0,0464
LV1.1	*	0,9288	*
LV2	*	2,0550	*

4. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јули 2016 година.

УП1 Бр. 08-24/16

30 јуни 2016 година
СкопјеПретседател,
Димитар Петров, с.р.

3058.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Законот за енергетика (“Службен весник на Република Македонија” бр.16/11,136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16 и 53/16), член 16 од Правилникот за цени на електрична енергија на тарифни потрошувачи („Службен весник на РМ“ бр. 21/11, 168/11 и 135/12), член 15 од Правилникот за цени на електрична енергија за снабдување во краен случај („Службен весник на РМ“ бр.97/12) и член 24 од Тарифниот систем за продажба на електрична енергија на домаќинства и мали потрошувачи („Службен весник на РМ“ бр.97/14), постапувајќи по Барањето за одобрување на регулиран максимален приход и тарифи за вршење на регулирана дејност снабдување со електрична енергија на тарифни потрошувачи и снабдување во краен случај со електрична енергија за 2016 година на ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција со електрична енергија (во натамошниот текст: ЕВН Македонија АД Скопје) бр. 08-5323/1 од 12.05.2016 година заведено под број УП1 бр.08-24-1/16 од 12.05.2016 година, на седницата одржана на 30.06.2016 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД И ЦЕНА ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕГУЛИРАНАТА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА ТАРИФНИ ПОТРОШУВАЧИ И СНАБДУВАЊЕ ВО КРАЕН СЛУЧАЈ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА ЕВН МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ ЗА 2016 ГОДИНА

1. На Акционерското друштво за дистрибуција и снабдување со електрична енергија, ЕВН Електростопанство на Македонија – Скопје, за 2016 година се одобрува регулиран максимален приход (MAR), за вршење на регулираните енергетски дејности снабдување со електрична енергија на тарифни потрошувачи и снабдување во краен случај со електрична енергија да изнесува 20.709.575.524 денари, за испорачани 4.160.494.042 kWh електрична енергија.

2. Во согласност со регулираниот максимален приход утврден во точка 1 на оваа Одлука, цените на пресметковни елементи врз основа на кои потрошувачите ја плаќаат испорачаната електрична енергија изнесуваат:

2.1 За категорија на потрошувачи на 35 kV напонско ниво и категорија на потрошувачи на 6kV,10(20) kV напонско ниво

Пресметковна величина	Единица	Тарифно време	Тарифен став (денари)		
			Потрошувачи на висок напон		
			35 kV *	35 kV	10 kV
Моќност	kW		946,59	997,80	769,56
Енергија	kWh	BT	2,34	2,93	3,23
		HT	1,17	1,51	1,58
	kvarh	BT	0,58	0,76	0,71
		HT	0,22	0,37	0,44

2.2 За категорија на потрошувачи на 0,4 kV (380 / 220V) напонско ниво

Пресметковна величина	Единица	Тарифно време	Тарифен став (денари)				
			Потрошувачи на низок напон 0,4 kV				
			Домаќинства		Останата потрошувачка		
			Едно тарифно мерење	Дво тарифно мерење	I Тарифен степен	II Тарифен степен	Јавно осветлување
Моќност	kW		(*)	(*)	748,11	(*)	
Енергија	kWh	BT	4,46	5,56	3,58	8,66	5,58
		HT		2,78	1,76		
	kvarh	BT			0,88	1,65	
		HT			0,45		

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јули 2016 година.

УП1 Бр. 08-24-1/16

30 јуни 2016 година

Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

3059.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11,136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16 и 53/16) и член 16 од Правилникот за цени на електрична енергија на тарифни потрошувачи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/11, 168/11 и 135/12), постапувајќи по Барањето за одобрување на регулиран максимален приход и цена за регулирана дејност - производство на електрична енергија на Акционерско друштво за производство на електрична енергија Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје (во натамошниот текст: АД ЕЛЕМ - Скопје), за 2016 година, бр.05-3412/1 од 11.05.2016 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија под УП1 бр.08-25/16 на 13.05.2016 година, на седницата одржана на 30.6.2016 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД И ЦЕНА ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕГУЛИРАНАТА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА – СКОПЈЕ ЗА 2016 ГОДИНА

1. На АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА – Скопје, за 2016 година се одобрува регулиран максимален приход (MAR) за вршење на регулираната енергетска дејност производство на електрична енергија да изнесува 14.397.304.458 денари за обезбедување на количини на електрична енергија, на влез во преносна мрежа, од сопствено производство во износ од 5.278.000.000 kWh.

2. Во одобрениот регулиран максимален приход од точка 1 на оваа Одлука, е вклучен и планиран приход за обезбедување на системските услуги на операторот на електропреносниот систем во износ од 1.076.392.698 денари.

3. Цената на електричната енергија (BEGP) за 2016 година за вршење на регулираната енергетска дејност производство на електрична енергија на АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА – Скопје, се утврдува да изнесува 2,5239 ден/kWh.

4. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

5. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јули 2016 година.

УП1 Бр. 08-25/16

30 јуни 2016 година

Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

3060.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Законот за енергетика (“Службен весник на Република Македонија” бр.16/11,136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16 и 53/16) и член 16 од Правилникот за цени на електрична енергија на тарифни потрошувачи (“Службен весник на Република Македонија” бр. 21/11, 168/11 и 135/12), постапувајќи по Барањето за одобрување на регулиран максимален приход и цена за регулирана дејност - производство на електрична енергија на Акционерско друштво за производство на електрична енергија, ТЕЦ НЕГОТИНО, во државна сопственост, Неготино с. Дуброво - Неготино (во натамошниот текст: АД ТЕЦ НЕГОТИНО), за 2016 година, бр.02-301/1 од 16.05.2016 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија под УП1 бр.08-26/16 на 16.05.2016 година, на седницата одржана на 30.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕГУЛИРАНА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА АД ТЕЦ НЕГОТИНО ЗА 2016 ГОДИНА

1. На АД ТЕЦ НЕГОТИНО во државна сопственост - Неготино, се одобрува регулиран максимален приход (MAR) за 2016 година во износ од 177.790.211 денари, кога ТЕЦ НЕГОТИНО е ангажирано од страна на АД ЕЛЕМ – Скопје како ладна резерва за обезбедување на моќност и системски услуги за безбедно и сигурно функционирање на електроенергетскиот систем.

2. Ангажирањето на АД ТЕЦ Неготино во државна сопственост Неготино како производител на електрична енергија, моќност и системски услуги за безбедно и сигурно функционирање на електроенергетскиот систем за потребите на тарифните потрошувачи и малите потрошувачи од страна на АД ЕЛЕМ – Скопје, се уредува со меѓусебен регулиран договор.

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јули 2016 година.

УП1 Бр. 08-26/16
30 јуни 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

3061.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Законот за енергетика (“Службен весник на Република Македонија” бр.16/11,136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16 и 53/16), член 19 од Правилникот за начинот и условите за определување на регулиран максимален приход и регулирани просечни тарифи за пренос на електрична енергија, организирање и управување со пазарот на електрична енергија и дистрибуција на електрична енергија („Службен весник на РМ“ бр.21/11, 168/11 и 135/12) и член 9 од Тарифниот систем за пренос и за пазар на електрична енергија („Службен весник на РМ“ бр. 44/14), постапувајќи по поднесе Барање за одобрување на регулиран максимален приход и просечна тарифа за вршење на регулирана дејност организирање и управување со пазарот на електрична енергија на Операторот на електропреносниот систем на Македонија Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост - Скопје (во понатамошниот текст: АД МЕПСО - СКОПЈЕ – Скопје) за 2016 година, бр.05-3058 од 16.05.2015 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија под УП1 08-27/16 на 16.5.2016 година, на седницата одржана на 30.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД И РЕГУЛИРАНА ПРОСЕЧНА ТАРИФА ЗА 2016 ГОДИНА ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕГУЛИРАНАТА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ОРГАНИЗИРАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО ПАЗАРОТ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, АД МЕПСО - СКОПЈЕ - СКОПЈЕ

1. Се одобрува регулираниот максимален приход (MAR) за вршење на регулираната енергетска дејност организирање и управување со пазарот на електрична енергија на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, АД МЕПСО - СКОПЈЕ - Скопје за 2016 година да изнесува 63.167.578 денари.

2. Регулираната просечна тарифа за организирање и управување со пазарот на електрична енергија за 2016 година се утврдува да изнесува 0,0089 ден/kWh за тргување со планирани количини на електрична енергија од 7.132.724.542 kWh.

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука, не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јули 2016 година.

УП1 Бр. 08-27/16
30 јуни 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

3062.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/11,136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16 и 53/16), член 21 од Правилникот за начинот и условите за определување на регулиран максимален приход и регулирани просечни тарифи за пренос на електрична енергија, организирање и управување со пазарот на електрична енергија и дистрибуција на електрична енергија („Службен весник на РМ“ бр.21/11, 168/11 и 135/12) и член 9 од Тарифниот систем за пренос и за пазар на електрична енергија („Службен весник на РМ“ бр. 44/14), постапувајќи по Барањето за одобрување на регулиран максимален приход и просечна тарифа за вршење на регулирана дејност пренос на електрична енергија на Операторот на електропреносниот систем на Македонија Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост - Скопје (во понатамошниот текст: АД МЕПСО – Скопје) за 2016 година, бр.02-3314/1 од 31.05.2016 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија под УП1 08-37/16 на 31.5.2016 година, на седницата одржана на 30.06.2016 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД, ПРОСЕЧНА ТАРИФА И ТАРИФИ ЗА ПРЕСМЕТКОВНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕГУЛИРАНАТА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, АД МЕПСО - СКОПЈЕ ЗА 2016 ГОДИНА

1. Регулираниот максимален приход (MAR) за вршење на регулираната енергетска дејност пренос на електрична енергија, се одобрува да изнесува 1.651.210.677 денари за 2016 година.

2. Регулираната просечна тарифа за пренос на електрична енергија за 2016 година се утврдува да изнесува 0,2315 ден/kWh, за планирана испорака од 7.132.724.542 kWh електрична енергија на излез од преносната мрежа.

3. Во согласност со регулираниот максимален приход (MAR) за вршење на регулираната енергетска дејност утврден со точка 1 од оваа Одлука, тарифите за пресметковните елементи врз основа на кои АД МЕПСО - Скопје, како вршител на енергетската дејност пренос на електрична енергија, го фактурира надоместокот за користење на електропреносниот систем, изнесуваат:

Тарифи за пресметковни елементи		
Врвна активна моќност (ден/kW)	активна ел.енерг (ден/kWh)	реактивна ел.енергија (ден/kvarh)
7,51	0,2174	0,0870

4. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јули 2016 година.

УП1 Бр. 08-37/16
30 јуни 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Ангела Атанасова
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2016 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2016121